

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 35 Год. LXVI

Петок, 12 март 2010

Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
610. Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската тарифа.....	2	Република Македонија за 2009 година од средствата утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2010 година	24
611. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од пушењето..	5	619. Одлука за избор на претседател на Основен суд Берово.....	25
612. Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи.....	6	620. Одлука за избор на претседател на Основен суд Гевгелија.....	25
613. Закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и работа на странци.....	9	621. Одлука за избор на претседател на Основен суд Кавадарци.....	26
614. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата....	11	622. Одлука за избор на претседател на Основен суд Кичево.....	26
615. Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитет на амбиентниот воздух.....	19	623. Одлука за избор на претседател на Основен суд Крива Паланка.....	26
616. Закон за изменување на Законот за државните службеници.....	23	624. Одлука за избор на претседател на Основен суд Неготино.....	26
617. Закон за дополнување на Законот за сопственост и други стварни права.....	24	625. Одлука за избор на претседател на Основен суд Прилеп.....	27
618. Одлука за исплата на средства согласно Одлуката за распределба на средства за изградба на водоснабдителни и канализациони системи во		626. Одлука за избор на претседател на Основен суд Скопје 2 Скопје.....	27
		627. Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	27
		Огласен дел.....	1-36

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
610.**

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Царинската тарифа, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 март 2010 година.

Бр. 07-1198/1
12 март 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА**

Член 1

Во Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија” број 23/2003, 69/2004, 10/2008 и 160/2008), во членот 1 став 1 точка 1 зборот "царината" се заменува со зборовите: "царински давачки".

По точката 6 се додава нова точка 7, која гласи:

"7. Интегрираната царинска тарифа, која ги исполнува барањата на Царинската тарифа, статистиката на надворешната трговија, трговските, земјоделските или други политики на Република Македонија во однос на увозот или извозот на стоки."

Член 2

По членот 1 се додаваат два нови члена 1-а и 1-б, кои гласат:

„Член 1-а

Царинската тарифа ги опфаќа:

- а) номенклатурата на Хармонизираниот систем;
- б) расчленувањето на Комбинираната номенклатура на Европската унија;
- в) расчленувањата на ниво на Република Македонија, наведени како тарифни ознаки, неопходни за имплементација на специфичните мерки на Република Македонија;
- г) воведни забелешки, дополнителни забелешки кон оддели или глави и фусноти на тарифните ознаки и
- д) царински давачки и задолжителни единични мерки за сите тарифни ознаки.

Секоја тарифна ознака на Царинската тарифа се состои од десет цифри, од кои:

- а) првите шест цифри одговараат на тарифниот број и подброј на номенклатурата на Хармонизираниот систем;
- б) седмата и осмата цифра одговараат на подбројот на Комбинираната номенклатура и
- в) деветтата и десеттата цифра одговараат на расчленувањето на ниво на Република Македонија. Во отсуство на дополнително расчленување на ниво на Република Македонија деветтата и десеттата цифра на тарифната ознака се означува со „00”.

Член 1-б

Интегрираната царинска тарифа ги содржи:

- а) Царинската тарифа;
- б) дополнителни ознаки кои се применуваат за одредени специфични мерки на Република Македонија кои не се опфатени со деветтата и десеттата цифра;
- в) сите информации неопходни за имплементирање или управувањето со тарифните ознаки и дополнителните ознаки и
- г) други увозни и извозни давачки, преференцијални тарифни мерки и други тарифни мерки, автономни мерки, како и стапките на данокот на додадена вредност (ДДВ) и акциза.“

Член 3

По членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи:

„Член 3-а

По исклучок на членот 3 од овој закон единствена царинска давачка во висина од 15% од царинската вредност на стоката се применува за стока што:

- 1) едно физичко лице по пошта му ја доставува на друго физичко лице или
- 2) патникот ја носи со себе или ја дал на превоз, само под услов таквата стока да не е од комерцијална природа и под услов вредноста на поединечната пратка или стока што патникот ја носи со себе да не ја надминува вредноста од 800 евра во денарска противвредност.

Одредбите од ставот 1 на овој член не се применува за стока за која во Царинската тарифа во колоната на царински давачки е пропишана царинска давачка „слободно” („сл”) и стока која согласно со Царинскиот закон е ослободена од плаќање на увозни давачки, како и за тутун, преработки од тутун, алкохол, алкохолни пилјалаци и погонско гориво.

Увезената стока се смета дека не е од комерцијална природа, ако:

- 1) се работи за пратка на стока од едно физичко лице на друго физичко лице, а таквата пратка:
 - не е наменета за препродажба или вршење на друга доходовна дејност,
 - содржи само стока, исклучиво за лична употреба на примачот или на членовите на неговото семејство кои живеат со примачот во заедничко домаќинство, а според природата и количината не е за комерцијални цели и

- е испратена бесплатно и
2) се работи за стока којашто патникот ја носи со себе или ја дал на превоз и:
- не е наменета за препродажба или вршење на друга доходовна дејност и

- е наменета исклучиво за лична употреба на патникот и членовите на неговото семејство кои живеат во заедничко домаќинство или за подароци, доколку нејзината природа и количина не е за комерцијални цели.

Единствената царинска давачка од ставот 1 на овој член нема да се применува за увезена стока под услов утврден во ставот 1 од овој член, кога патникот или примачот на пратката ќе побара стоката да се царини со увозната давачка пропишана со Царинската тарифа.

Кога патникот или примачот на пратката бара стоката да се оцарини согласно со увозните давачки утврдени со Царинската тарифа, пропишаните царински стапки, специфични давачки и давачки со еквивалентен ефект се применуваат за целата стока, односно за целата пратка.“

Член 4

Членот 5 се менува и гласи:

„Владата на Република Македонија може да го менува, односно дополнува системот на имиња и нумерички ознаки во Царинската тарифа, како и задолжителните единечни мерки, согласно со Законот за ратификација на Конвенцијата за хармонизиран систем на имиња, шифри и ознаки на стоките и Комбинираната номенклатура на Европската унија.

Царинската управа ќе врши:

- интегрирање на сите тарифни и нетарифни мерки,
- определување на дополнителните ознаки на интегрираната царинска тарифа,
- ажурирање на интегрираната царинска тарифа, веднаш и
- објавување на интегрираната царинска тарифа во електронска форма со користење на компјутеризиран систем, кога тоа е возможно.“

Член 5

Во Царинската тарифа која е составен дел на овој закон во ОДДЕЛОТ XIII Глава 69 тарифен број 6909 во тарифните ставови со тарифна ознака "6909 11 00 00 --Од порцелан“, „6909 12 00 00 -- Производи кои имаат тврдина еднаква на 9 или повеќе на Мосовата скала“ и „6909 19 00 00 - Друго“ во колоната за царинската давачка бројот „13“ се заменува со кратенката „сл“.

Во ОДДЕЛ XVII Глава 87 тарифен број 8703 тарифен подброј 8703 21 --Со зафатнина на цилиндерот што не надминува 1.000 см³, во тарифниот став со тарифна ознака „8703 21 90 00 --- Употребувани“ во колоната за царинската давачка бројот „10“ се заменува со бројот „5“.

Во тарифниот подброј 8703 22 --Со зафатнина на цилиндерот што надминува 1.000 см³, но не надминува 1.500 см³ во тарифниот став со тарифна ознака „8703 22 90 00 ---Употребувани“ во колоната за царинската давачка бројот „10“ се заменува со бројот „5“.

Во тарифниот подброј 8703 23 --Со зафатнина на цилиндерот што надминува 1.500 см³, но не надминува 3.000 см³ во тарифните ставови со тарифни ознаки:

“8703 23 19 10 ----Со зафатнина на цилиндерот што надминува 1.500 см³, но не надминува 2.000 см³; 8703 23 19 20 ----Со зафатнина на цилиндерот што надминува 2.000 см³, но не надминува 2.500 см³; 8703 23 19 90 ----Со зафатнина на цилиндерот што надминува 2.500 см³, но не надминува 3.000 см³; 8703 23 90 10 ----Со зафатнина на цилиндерот што надминува 1.500 см³, но не надминува 2.000 см³; 8703 23 90 20 ----Со зафатнина на цилиндерот што надминува 2.000 см³, но не надминува 2.500 см³ и во тарифниот став со тарифна ознака 8703 23 90 90 ----Со зафатнина на цилиндерот што надминува 2.500 см³, но не надминува 3.000 см³“ во колоната за царинската давачка бројот „10“ се заменува со бројот „5“.

Во тарифниот подброј 8703 24 --Со зафатнина на цилиндерот што надминува 3.000 см³: во тарифната ознака „8703 24 90 00 ---Употребувани“ во колоната за царинската давачка бројот „10“ се заменува со бројот „5“.

Во тарифниот подброј 8703 31 --Со зафатнина на цилиндерот што надминува 1.500 см³ ---Употребувани:

Во тарифните ставови со тарифни ознаки: „8703 31 90 10 ----Со зафатнина на цилиндерот што надминува 1.000 см³ и 8703 31 90 90 ----Со зафатнина на цилиндерот што надминува 1.000 см³, но не надминува 1.500 см³“ во колоната за царинската давачка бројот „10“ се заменува со бројот „5“.

Во тарифниот подброј 8703 32 --Со зафатнина на цилиндерот што надминува 1.500 см³, но не надминува 2.500 см³ :

Во тарифните ставови со тарифни ознаки:

„8703 32 19 10 ----Со зафатнина на цилиндерот што надминува 1.500 см³, но не надминува 2.000 см³; 8703 32 19 90 ----Со зафатнина на цилиндерот што надминува 2.000 см³, но не надминува 2.500 см³; 8703 32 90 10 ----Со зафатнина на цилиндерот што надминува 1.500 см³, но не надминува 2.000 см³ и во тарифниот став со тарифна ознака 8703 32 90 90 ----Со зафатнина на цилиндерот што надминува 2.000 см³, но не надминува 2.500 см³“ во колоната за царинската давачка бројот „10“ се заменува со бројот „5“.

Во тарифниот подброј 8703 33 --Со зафатнина на цилиндерот што надминува 2.500 см³:

Во тарифните ставови со тарифни ознаки:

„8703 33 19 10 ----Со зафатнина на цилиндерот што надминува 2.500 см³, но не надминува 3.000 см³; 8703 33 19 90 ----Со зафатнина на цилиндерот што надминува 3.000 см³; 8703 33 90 10 ----Со зафатнина на цилиндерот што надминува 2.500 см³, но не надминува 3.000 см³ и во тарифниот став со тарифна ознака 8703 33 90 90 ----Со зафатнина на цилиндерот што надминува 3.000 см³“ во колоната за царинската давачка бројот „10“ се заменува со бројот „5“.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе престане да важи членот 94 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2005 и 4/2008).

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR TARIFËN DOGANORE

Neni 1

Në Ligjin për Tarifën doganore ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 23/2003, 69/2004, 10/2008 dhe 160/2008), në nenin 1 paragrafi 1 në pikën 1, fjala "dogana" zëvendësohet me fjalët: "detyrime doganore".

Pas pikës 6 shtohet pika e re 7, si vijon:

"7. Tarifë doganore e integruar, e cila i përmbush kërkesat e Tarifës doganore, statistikës së tregtisë së jashtme, politikave tregtare, bujqësore ose politikave të tjera të Republikës së Maqedonisë lidhur, me importin dhe eksportin e mallrave."

Neni 2

Pas nenit 1, shtohen dy nene të reja 1-a dhe 1- b, si vijojnë:

"Neni 1-a

Tarifa doganore, i përfshin:

- a) nomenklaturën e Sistemit të harmonizuar;
- b) zbërthimin e Nomenklaturës së kombinuar të Unionit Evropian;
- v) zbërthimet në nivel të Republikë së Maqedonisë, të paraqitura si shenja tarifore, të domosdoshme për implementimin e masave specifike të Republikës së Maqedonisë;

g) vërejtjet hyrëse, vërejtjet plotësuese ndaj seksioneve ose kapitujve dhe fusnotave të shenjave tarifore dhe

d) detyrimet doganore dhe njësitë matëse të obligueshme për të gjitha shenjat tarifore.

Çdo shenjë tarifore e Tarifës doganore përbëhet nga dhjetë shifra, nga të cilat:

a) gjashtë shifrat e para i përgjigjen numrit tarifor dhe nënnumrit të nomenklaturës së Sistemit të harmonizuar;

b) shifra e shtatë dhe e tetë i përgjigjen nënnumrit të Nomenklaturës së kombinuar; dhe

v) shifra e nëntë dhe e dhjetë i përgjigjen zbërthimit në nivel të Republikës së Maqedonisë. Në mungesë të zbërthimit plotësuese në nivel të Republikës së Maqedonisë, shifra e nëntë dhe e dhjetë e shenjës tarifore shënohet me "00".

Neni 1-b

Tarifa doganore e integruar, i përmban:

- a) Tarifën doganore;

b) shenjat plotësuese të cilat përdoren për njësi matëse të caktuara specifike në Republikën e Maqedonisë, të cilat nuk janë të përfshira me shifrën e nëntë dhe të dhjetë;

v) të gjitha informatat e domosdoshme për implementimin ose udhëheqje me shenjat tarifore dhe shenjat plotësuese dhe

g) detyrimet tjera importuese dhe eksportuese, masat tarifore preferenciale dhe masat tjera tarifore, masat autonome, si dhe shkallët e tatimit mbi vlerën e shtuar (TVSH) dhe akcizës."

Neni 3

Pas nenit 3 shtohet neni i ri 3-a si vijon:

"Neni 3-a

Me përjashtim të nenit 3 të këtij ligji, detyrimi i vetëm doganor në lartësi prej 15% nga vlera doganore e mallit, zbatohet për mallin që:

1) një person fizik me postë ia dërgon personit tjetër fizik ose

2) udhëtari e bart me vete ose e ka dhënë për transport, vetëm me kusht që malli i atillë të mos jetë i natyrës komerciale, dhe me kusht që vlera e dërgesës ose mallit të veçantë që udhëtari e bart me vete, të mos e tejkalojë vlerën prej 800 eurosh në kundërvlerë me denarë.

Dispozitat nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk zbatohen për mallin për të cilin në Tarifën doganore në kolonën e detyrimeve doganore, është i përcaktuar detyrimi doganor "i lejueshëm" ("i lj") dhe malli i cili në pajtim me Ligjin doganor është i liruar nga pagesa e detyrimeve importuese si dhe për duhanin, përpunimet e duhanit, alkoolin, pijet alkoolike dhe karburantet.

Malli i importuar konsiderohet se nuk është i natyrës komerciale, nëse:

1) bëhet fjalë për dërgesë të mallit nga një personi fizik të personi tjetër fizik, ndërsa dërgesa e atillë:

- nuk është e dedikuar për rishitje ose kryerje të veprimtarisë tjetër fitimprurëse,

- përmban vetëm mall, ekskluzivisht për përdorim personal të pranuesit ose të anëtarëve të familjes së tij të cilët jetojnë në familje të përbashkët, e sipas natyrës dhe sasisë nuk është për qëllime komerciale dhe

- është e dërguar pa pagesë dhe

2) bëhet fjalë për mall të cilin udhëtari e bart me vete ose e ka dhënë për transport dhe:

- nuk është i dedikuar për rishitje ose kryerje të veprimtarisë tjetër fitimprurëse dhe

- është i dedikuar ekskluzivisht për përdorim personal të udhëtarit dhe anëtarëve të familjes së tij të cilët jetojnë në familje të përbashkët ose për dhurata, nëse natyra dhe sasia e tij nuk është për qëllime komerciale.

Detyrimi unik doganor nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk do të zbatohet për mallin e importuar në kushte të përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni, kur udhëtari ose pranuesi i dërgesës, do të kërkojë që malli të doganohet me detyrimin importues të përcaktuar në Tarifën doganore.

Kur udhëtari ose pranuesi i dërgesës, kërkon që malli të doganohet në pajtim me detyrimet importuese të përcaktuara me Tarifën doganore, shkallët e përcaktuara doganore, detyrimet specifike dhe detyrimet me efekt ekuivalent, zbatohen për tërë mallin, përkatësisht për tërë dërgesën."

Neni 4

Neni 5 ndryshohet si vijon:

"Qeveria e Republikës së Maqedonisë mund ta ndryshojë, përkatësisht ta plotësojë sistemin e emrave dhe shenjave numerike në Tarifën doganore, si dhe të njëjsete të detyrueshme matëse, në pajtim me Ligjin për ratifikimin e Konventës për sistemin e harmonizuar të emrave, shifrave dhe shenjave të mallrave dhe Nomenklaturës së Unionit Evropian.

Drejtoria Doganore do ta kryejë:

- integrimin e të gjitha masave tarifore dhe jotarifore,
- përcaktimin e shenjave plotësuese të tarifës së integruar doganore,
- azhurnimin e menjëhershëm të tarifës së integruar doganore,
- shpalljen e tarifës së integruar doganore në formë elektronike me shfrytëzimin e sistemit të kompjuterizuar, kur kjo është e mundur.

Neni 5

Në Tarifën doganore e cila është pjesë përbërëse e këtij ligji në SEKSIONIN XIII Kreu 69, numri tarifor 6909 në paragrafët tariforë me shenjë tarifore "6909 11 00 00 - - Prej porcelani, "6909 12 00 00 -- Prodhime që kanë ngurtësi të barabartë me 9 ose më shumë sipas Shkallës së Mosit" dhe "6909 19 00 00 - Tjetër", në kolonën për detyrimin doganor, numri "13" zëvendësohet me shkurtësën "i lj".

Në SEKSIONIN XVII, Kreu 87 numri tarifor 8703, nënnumri tarifor 8703 21 -- Me vëllim të cilindrit që nuk i tejkalon 1000 cm³, në paragrafin tarifor me shenjë tarifore "8703 21 90 00 --- Të përdorur" në kolonën për detyrimin doganor, numri "10" zëvendësohet me numrin "5".

Në nënnumrin tarifor 8703 22 -- Me vëllim të cilindrit që i tejkalon 1000 cm³ por nuk i tejkalon 1500 cm³, në paragrafin tarifor me shenjë tarifore "8703 22 90 00 --- Të përdorur" në kolonën për tatimet doganore, numri "10" zëvendësohet me numrin "5".

Në nënnumrin tarifor 8703 23 -- Me vëllim të cilindrit që i tejkalon 1500 cm³, por nuk i tejkalon 3000 cm³ në paragrafët tariforë me shenja tarifore:

"8703 23 19 10 ----- Me vëllim të cilindrit që i tejkalon 1500 cm³, por nuk i tejkalon 2000 cm³; 8703 23 19 20 ----- Me vëllim të cilindrit që i tejkalon 2000 cm³, por nuk i tejkalon 2500 cm³; 8703 23 19 90 ----- Me vëllim të cilindrit që i tejkalon 2500 cm³, por nuk i tejkalon 3000 cm³;" "8703 23 90 10 ----- Me vëllim të cilindrit që i tejkalon 1500 cm³, por nuk i tejkalon 2000 cm³; 8703 23 90 20 ----- Me vëllim të cilindrit që i tejkalon 2000 cm³, por nuk i tejkalon 2500 cm³ dhe në paragrafin tarifor me shenjë tarifore 8703 23 90 90 ---- Me vëllim të cilindrit që i tejkalon 2 500 cm³, por nuk i tejkalon 3 000 cm³" në kolonën për detyrimin doganor numri "10" zëvendësohet me numrin "5".

Në nënnumrin tarifor 8703 24 -- Me vëllim të cilindrit që i tejkalon 3000 cm³; në shenjën tarifore "8703 24 90 00 ---Të përdorur", në kolonën për detyrimin doganor numri "10" zëvendësohet me numrin "5".

Në nënnumrin tarifor 8703 31-- Me vëllim të cilindrit që i tejkalon 1500 cm³---Të përdorur:

Në paragrafët tariforë me shenja tarifore: "8703 31 90 10 ---- Me vëllim të cilindrit që i tejkalon 1000 cm³ dhe 8703 31 90 90 ---- Me vëllim të cilindrit që i tejkalon 1000 cm³, por nuk i tejkalon 1500 cm³ " në kolonën për detyrimin doganor numri "10" zëvendësohet me numrin "5".

Në nënnumrin tarifor 8703 32 -- Me vëllim të cilindrit që i tejkalon 1500 cm³, por nuk i tejkalon 2500 cm³:

Në paragrafët tariforë me shenja tarifore:

"8703 32 19 10 ---- Me vëllim të cilindrit që i tejkalon 1500 cm³, por nuk i tejkalon 2000 cm³; 8703 32 19 90 ----- Me vëllim të cilindrit që i tejkalon 2000 cm³, por nuk i tejkalon 2500 cm³ "; 8703 32 90 10 ----- Me vëllim të cilindrit që i tejkalon 1 500 cm³, por nuk i tejkalon 2 000 cm³ " dhe në paragrafin tarifor me shenjë tarifore 8703 32 90 90 ---- Me vëllim të cilindrit që i tejkalon 2 000 cm³, por nuk i tejkalon 2 500 cm³ " në kolonën për detyrimin doganor numri "10" zëvendësohet me numrin "5".

Në nënnumrin tarifor 8703 33 -- Me vëllim të cilindrit që i tejkalon 2500 cm³:

Në paragrafët tariforë me shenja tarifore:

"8703 33 19 10 ---- Me vëllim të cilindrit që i tejkalon 2 500 cm³, por nuk i tejkalon 3000 cm³ ; 8703 33 19 90 --- - Me vëllim të cilindrit që i tejkalon 3000 cm³; 8703 33 90 10 ---- Me vëllim të cilindrit që i tejkalon 2 500 cm³, por nuk i tejkalon 3 000 cm³ dhe në paragrafin tarifor me shenjë tarifore 8703 33 90 90 ---- Me vëllim të cilindrit që i tejkalon 3000 cm³" në kolonën për detyrimin numri "10" zëvendësohet me numrin "5".

Neni 6

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të shfuqizohet neni 94 i Ligjit doganor ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë " numër 39/2005 dhe 4/2008).

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

611.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита од пушењето, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 март 2010 година.

Бр. 07-1210/1
12 март 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО

Член 1

Во Законот за заштита од пушењето („Службен весник на Република Македонија“ број 36/95, 70/2003, 37/2005, 103/2008 и 140/2008), во членот 2 став 1 алинејата 3 се менува и гласи:

„- затворени и отворени простории во кои се одржуваат спортски натпревари.“

По алинејата 3 се додаваат две нови алинеи 4 и 5, кои гласат:

„- затворени простории во кои се одржуваат културни и забавни манифестации, собири и други јавни приредби,

- простор надвор од деловниот објект, наменет, уреден и опремен за давање на угостителски услуги, кој содржи дополнителна опрема (покриви, сидови, стакло, фолии, пластифицирани или најлонски прегради и слично) со која просторот се затвора од сите страни со што станува простор од затворен карактер.“

Алинеите 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат алинеи 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.

Член 2

Во членот 3 ставот 1 се менува и гласи:

„Се забранува пушењето во јавните простории од членот 2 на овој закон. Пушењето е дозволено исклучиво надвор од деловниот објект (тераса, летна бавча и слично), исклучиво доколку просторот е покриен и отворен најмалку од три страни на кои нема никакви прегради (стакло, фолии, пластифицирани или најлонски прегради и слично) или на отворен простор кој не е покриен со тенди, чадори и слично, а кој странично е заграден (диско клубови на отворен простор, тераси, летни бавчи и слично).“

Член 3

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за заштита од пушењето.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE NGA PIRJA E DUHANIT

Neni 1

Нë Ligjin përmbrojtje nga pirja e duhanit ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 36/95, 70/2003, 37/2005, 103/2008 dhe 140/2008), në nenin 2 paragrafi 1, alineja 3 ndryshohet si vijon:

" - vende të mbyllura dhe të hapura në të cilat mbahen ndeshje sportive,".

Pas alinesë 3 shtohen dy aline të reja 4 dhe 5, si vijojnë:

" - lokale të mbyllura në të cilat mbahen manifestime kulturore dhe argëtuese, takime dhe shfaqje tjera publike,

- hapësirë jashtë objektivit afarist, i dedikuar, i rregulluar dhe i pajisur për dhënie të shërbimeve hotelierike, e cila përmban pajisje plotësuese (çati, mure, qelq, folie, rrethoja të plastikës ose plastmasës dhe ngjashëm) me të cilat hapësira mbyllet nga të gjitha anët, me ç'rast bëhet lokal me karakter të mbyllur,".

Alinetë 4, 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10 bëhen aline 6, 7, 8, 9, 10, 11 dhe 12.

Neni 2

Në nenin 3, paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Ndalohet pirja e duhanit në lokale publike nga neni 2 i këtij ligji. Pirja e duhanit lejohet ekskluzivisht jashtë objektivit afarist (tarracë, kopsht veror e ngjashëm) vetëm nëse lokali është i mbuluar dhe i hapur nga së paku tri anë, në të cilat nuk ka kurrfarë rrethojash (qelq, folie, rrethoja të plastikës ose plastmasës dhe ngjashëm) ose në vend të hapur që nuk është i mbuluar me tenda, ombrella e ngjashëm, e i cili është i rrethuar anash (klube vallëzimi në vend të hapur, tarraca, kopshte verore dhe ngjashëm)."

Neni 3

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për mbrojtje nga pirja e duhanit.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

612.

Vрз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 март 2010 година.

Бр. 07-1203/1
12 март 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ број 92/2009), во Главата VI. „Работни односи“ точката 11 се менува и гласи: „11. ПРЕКИНУВАЊЕ И ОТКАЖУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ“.

Член 2

По членот 129 се додаваат шест нови члена 129-а, 129-б, 129-в, 129-г, 129-д и 129-ѓ, кои гласат:

“Прекинување на договор за вработување по сила на закон

Член 129-а

(1) Министерството ги прекинува договорите за вработување на овластените службени лица и на работниците кои дополнително се стекнале со статус на овластено службено лице, по сила на закон, со навршување на 40 години пензиски стаж на овластеното службено лице, без оглед на неговите години на возраст.

(2) Старосната пензија од ставот (1) на овој член се утврдува во висина од 80% од просечната месечна нето плата што работникот ја остварил во текот на најповолните десет години од пензискиот стаж.

Право на еднократен надоместок во вид на отпремнина

Член 129-б

На работникот кој стекнал право на пензија му следува еднократен надоместок во вид на отпремнина, во висина од пет просечни месечни нето плати остварени по работник во Република Македонија, објавена до денот на исплатата.

Откажување на договор за вработување

Член 129-в

Откажување на договор за вработување во Министерството може да се врши заради утврдена дисциплинска одговорност на работникот согласно со овој закон, како и во други случаи утврдени со овој и посебен закон.

Други случаи за откажување на договорот
за вработување

Член 129-г

На работникот во Министерството ќе му се откаже договорот за вработување и во случаите, ако:

- биде оценет со оцена “не задоволува“ двапати последователно или во последните пет години најмалку три пати,

- се утврди дека при вработувањето премолчил или дал невистинити податоци во однос на општите и посебните услови за вработување,

- во рок од 15 дена по завршувањето на неплатеното отсуство не се врати на работа согласно со членот 123 на овој закон и

- од неоправдани причини во рок од три дена од денот на врачувањето на решението за распоредување не се јави на работното место на кое е распореден.

Откажување на договорот за вработување поради
правосилна пресуда

Член 129 -д

(1) На работник во Министерството на кој со правосилна одлука му е забрането да врши определени работи од работниот однос или ако му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност, поради која не може да врши работи подолго од шест месеца или ќе мора заради издржување на казна затвор да отсуствува од работа повеќе од шест месеца, му се откажува договорот за вработување во Министерството со денот на врачувањето на правосилната пресуда.

(2) Решението за откажување на договорот за вработување согласно со ставот (1) на овој член го донесува министерот.

Причини поради кои не може да се откаже договорот
за вработување

Член 129-ѓ

Договорот за вработување не може да се откаже поради:

1) членство во синдикат или учество во синдикални активности во согласност со закон и колективен договор;

2) поднесување на тужба или учество во постапка против Министерството во врска со кршење на договорните и други обврски од работниот однос пред арбитражни, судски, управни и други органи;

3) отсуство од работа за време на породилно отсуство;

4) одобрено боледување;

5) користење на одобрено отсуство од работа и годишен одмор;

6) обука за потребите на работодавачот и

7) случаи на мирување на работниот однос утврдени со закон.“

Член 3

Членовите 147, 153, 154, 162 и 163 се бришат.

Член 4

Членот 164 се менува и гласи:

„(1) Работник во Министерството, кој на денот на влегувањето во сила на овој закон, е распореден на работно место за кое не ги исполнува пропишаните услови по однос на потребното образование, бидејќи има средно или више образование, а во актот за систематизација на работните места е пропишано високо образование, го задржува распоредувањето на работното место за кое е пропишано високо образование, ако во рок од четири години од денот на влегувањето во сила на овој закон, го дополни своето образование, односно во Министерството достави соодветно уверение за завршено високо образование.“

(2) Работниците кои согласно со ставот (1) на овој член, во Министерството нема да достават уверение за завршено високо образование, ќе бидат распоредени на работни места за кои ги исполнуваат условите утврдени во актот за систематизација на работните места со средно образование.“

Член 5

Во членот 166 ставот 2 се брише.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PUNË TË BRENDSHME

Neni 1

Në Ligjin për pune të brendshme ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 92/2009), në Kreun VI. "Marredheniet e punes" pika 11, ndryshohet si vijon: "11. NDERPRERJA DHE PRISHJA E MARREVESHJES PËR PUNESIM".

Neni 2

Pas nenit 129 shtohen gjashte nene të reja 129-a, 129-b, 129-v, 129-g, 129-d dhe 129-gj, si vijojne:

"Nderprerja e marreveshjes për punesim me forcen e ligjit

Neni 129-a

(1) Ministria ua nderprene marreveshjet për punesim, personave të autorizuar zyrtare dhe punetoreve të cilet në menyre plotesuese e kane fituar statusin e personit të autorizuar zyrtar me forcen e ligjit, me mbushjen e 40 vjeteve të stazhit pensional të personit të autorizuar zyrtar, pa marre parasysh vitet e moshes së tij.

(2) Pensioni sipas pleqerise nga paragrafi (1) i ketij neni, percaktohet në lartesi prej 80% nga rroga neto mujore mesatare, të cilen punetori e ka realizuar gjate dhjete viteve më të volitshme të stazhit pensional.

E drejta e kompensimit të njehershem në forme të pageses percjellese

Neni 129-b

Punetorit i cili e ka fituar të drejten e pensionit, i takon kompensim i njehershem në forme të pageses percjellese, në lartesi prej pese rrogave neto mujore mesatare, të realizuara për punetor në Republikën e Maqedonisë të publikuara deri në ditën e pageses.

Prishja e marreveshjes për punesim

Neni 129-v

Prishja e marreveshjes për punesim në Ministri, mund të kryhet për shkak të pergjegjesise së percaktuar disiplinore të punetorit në pajtim me kete ligj, si dhe në raste tjera të percaktuara me kete ligj dhe me ligj të vecante.

Raste tjera të prishjes së marreveshjes për punesim

Neni 129-g

Punetorit në Ministri, do t'i prishet marreveshja për punesim edhe në rastet, nese:

- vleresohet me note "nuk mjafton" dy here të njepasnjeshme, ose në pese vitet e fundit së paku tri here,

- konstatohet se gjate punesimit ka heshtur ose ka dhene të dhena të paverteta, në lidhje me kushtet e pergjithshme dhe të vecanta për punesim,

- në afat prej 15 ditesh pas perfundimit të mungeses pa pagese, nuk kthehet në pune në pajtim me nenin 123 të ketij ligji dhe

- për shkaqe të paarsyeshme në afat prej tri ditesh nga dita e dorezimit të aktvendimit për sistemim, nuk paraqitet në vendin e punes në të cilin eshte sistemuar.

Prishja e marreveshjes për punesim për shkak të aktgjykimit të plotfuqishem

Neni 129-d

(1) Punetorit të Ministrise të cilit me aktgjykim të plotfuqishem i ndalohet që të kryeje pune të caktuara nga marredhenia e punes, ose nese i eshte kumtuar ndalim për kryerje të profesionit, veprimtarise ose detyres, për shkak të të cilit nuk mund të punoje më gjate se gjashte muaj, ose doemos duhet që për shkak të vuajtjes së denimit me burg, të mungoje nga puna më shume se gjashte muaj, i prishet marreveshja për punesim në Ministri me ditën e dorezimit të aktgjykimit të plotfuqishem.

(2) Aktvendimin për prishjen e marreveshjes së punes në pajtim me paragrafin (1) të ketij neni, e miraton ministri.

Shkaqet për të cilat nuk mund të prishet marreveshja për punesim

Neni 129-gj

Marreveshja për punesim, nuk mund të prishet për shkak të:

1) anetaresimit në sindikate ose pjesemarrjes në aktivitete sindikale, në pajtim me ligjin dhe marreveshjen kolektive;

2) parashtrimit të padise ose pjesemarrjes në procedure kunder Ministrise, në lidhje me shkeljen e obligimeve të marreveshjes dhe obligimeve tjera nga marredhenia e punes, para organeve të arbitrazhit, gjyqesore, administrative dhe të tjera;

3) mungeses në pune gjate pushimit të lindjes;

4) pushimit të lejuar mjekesor;

5) shfrytezimit të mungeses së lejuar në pune dhe pushimit vjetor;

6) trajnimit për nevojat e punedhenesit dhe

7) rasteve të pezullimit të marredhenies së punes, të percaktuara me ligj."

Neni 3

Nenet 147, 153, 154, 162 dhe 163 shlyhen.

Neni 4

Neni 164, ndryshohet si vijon:

"(1) Punetori i Ministrise i cili në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, sistemohet në vendin e punës për të cilin nuk i ploteson kushtet e percaktuara në lidhje me arsimin e nevojshëm, sepse ka arsim të mesëm ose të lartë, ndërsa në aktin për sistemimin e vendeve të punës është percaktuar arsimi sipëror, e mban sistemimin e vendit të punës për të cilin është percaktuar arsim sipëror, nese në afat prej kater vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, e ploteson arsimin e tij, perkatesisht në Ministri dorezon certifikate perkatese për kryerjen e arsimit sipëror.

(2) Punetoret të cilet në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, nuk do të dorezojnë në Ministri certifikate perkatese për kryerjen e arsimit sipëror, do të sistemohen në vende pune për të cilat i plotesojnë kushtet e percaktuara në aktin për sistematizim të vendeve të punës me arsim të mesëm."

Neni 5

Në nenin 166 paragrafi 2 shlyhet.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten zyrtare të Republikës së Maqedonise".

613.

Vrz основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТА НА СТРАНЦИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување и работа на странци, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 март 2010 година.

Бр. 07-1202/1
12 март 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТА НА СТРАНЦИ

Член 1

Во Законот за вработување и работа на странци („Службен весник на Република Македонија“ број 70/2007 и 05/2009), во членот 10 став (4) по зборот „реализирана“ запирката се заменува со сврзникот „и“, а по зборот „странецот“ зборовите: „како и деловен план за подобност од самовработувањето, каде што ќе биде приложена инвестиционата и економската придобивка

за државата, бројот на нови вработувања, како и доказа за расположивите фондови за реализација на активноста“ се бришат.

Во ставот (6) по зборот „вработување“ зборовите: „која во рок, не подолг од седум дена, деловниот план го прака на одобрување во Министерството за економија“ се бришат.

Ставот (7) се брише.

Во ставот (8) кој станува став (7) зборовите: „Министерството за економија и“ се бришат.

Во ставот (9) кој станува став (8) зборовите: „од Министерството за економија“ се бришат.

Ставовите (10) и (11) стануваат ставови (9) и (10).

По ставот 12 кој станува став (11) се додават четири нови става (12), (13), (14) и (15), кои гласат:

“(12) За продолжување на лична работна дозвола, согласно со членот 12 став (9) од овој закон, странецот до Агенцијата за вработување треба да достави мислење од Министерството за економија.

(13) Кон барањето за добивање на мислење од Министерството за економија, странецот треба да достави Информација за економско-финансиската состојба на субјектот за претходната година и деловен план со показатели за економската подобност од самовработувањето на странецот.

(14) Министерството за економија, мислењето по барањето од ставот (13) на овој член го доставува до странецот во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.

(15) Агенцијата за вработување, на странецот за кој е добиено негативно мислење од Министерството за економија во однос на неговото самовработување во Република Македонија, изготвува решение со кое се одбива барањето за продолжување на работната дозвола.“

Ставот (13) станува став (16).

Член 2

Во членот 13 став (4) зборовите: „три години“ се заменуваат со зборовите: „една година“.

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

“(7) По исклучок од ставот (6) на овој член, периодот на важност на дозволата за вработување при прво вработување може да се издаде за период до една година, доколку странецот бара да биде придружуван од членови на неговото потесно семејство, со доставување на писмена изјава до Агенцијата за вработување, во која ќе бидат наведени членовите на потесното семејство кои ќе го придружуваат.“

Ставовите (7), (8), (9), (10), (11), (12) и (13) стануваат ставови (8), (9), (10), (11), (12), (13) и (14).

Член 3

Во членот 19 став (3) во третата реченица по зборот „дозвола“ се додаваат зборовите: „но не повеќе од три години за период од пет години“.

Член 4

Во членот 27 ставот (1) се менува и гласи:

“Странците кои како уметници (актери, режисери, костимографи, сценографи, скулптори, сликари, графичари, дизајнери, карикатуристи, вокално-инструментал-

ни солисти, диригенти, композитори, писатели, сценаристи, кореографи, фотографи, балетски и фолклорни играчи и други лица), кои создаваат, изведуваат, изложуваат или промовираат драмски, музички, сценско-музички, фолклорни, фонотечни, аудиовизуелни, литературни дела, ликовни дела, како и дела на применетата уметност, стручни работници за заштита на културното наследство кои вршат активности за заштита на културното наследство, стручни лица, кои како експерти или уметници учествуваат на ликовни колонии, семинари, работилници и состаноци од областа на културата или вршат активности на организација на културни манифестации и настани и други даватели на програми за забава, за реализирање на активностите во Република Македонија, можат да ги извршуваат своите услуги без дозвола за работа, доколку целокупниот период за давање на такви услуги не е повеќе од седум дена. Исклучок претставува изведбата во циркус и забавните паркови, каде што работата ќе се извршува без работни дозволи за целиот одобрен престој во земјата.“

Во ставот (2) во втората реченица по зборовите: “документација на странците“ се додаваат зборовите: “покана за учество или договор со организатор регистриран во Република Македонија, доколку активностата која ќе ја извршува странецот е условена со соработка со организаторот од Република Македонија“.

Во ставот (2) по втората реченица се додава нова реченица која гласи: “Исклучок претставуваат циркусите и забавните паркови кои за регулирање на својот престој треба да добијат согласност од општината која им одобрила локациско поставување на нејзиното подрачје.“

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PUNËSIM DHE PUNË TË TË HUAJVE

Neni 1

Në Ligjin për punësim dhe punë të të huajve („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“, numër 70/2007 dhe 5/2009), në nenin 10 paragrafi (4) pas fjalës “e realizuar” presja zëvendësohet me lidhëzën “dhe”, ndërsa pas fjalës “të huajit”, fjalët: “si dhe plani afarist për privilegjet nga vetëpunësimi, ku do të bashkëngjitet fitimi investues dhe ekonomik i shtetit, numri i punësimeve të reja, si dhe dëshmia për fondet në dispozicion për realizimin e aktiviteteteve” shlyhen.

Në paragrafin (6), pas fjalës “punësim” fjalët: “e cila në afat, jo më të gjatë se shtatë ditë, planin afarist e dërgon për miratim në Ministrinë e Ekonomisë” shlyhen.

Paragrafi (7) shlyhet.

Në paragrafin (8), i cili bëhet paragraf (7) fjalët: “Ministria e Ekonomisë dhe” shlyhen.

Në paragrafin (9), i cili bëhet paragraf (8) fjalët: “nga Ministria e Ekonomisë” shlyhen.

Paragrafët (10) dhe (11), bëhen paragrafë (9) dhe (10).

Pas paragrafit (12) i cili bëhet paragraf (11) shtohen katër paragrafë të rinj (12), (13), (14) dhe (15), si vijojnë:

“(12) Për vazhdimin e lejes personale të punës, në pajtim me nenin 12 paragrafi (9) të këtij ligji, i huaji në Agjencinë për Punësim duhet të parashtrojë mendim nga Ministria e Ekonomisë.

(13) Me kërkesën për marrjen e mendimit nga Ministria e Ekonomisë, i huaji duhet të parashtrojë Informatë për gjendjen ekonomike financiare të subjektit për vitin paraprak, dhe planin afarist me tregues për privilegjen ekonomike nga vetëpunësimi i të huajit.

(14) Ministria e Ekonomisë, mendimin për kërkesën nga paragrafi (13) i këtij neni, ia parashton të huajit në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

(15) Agjencia për Punësim, të huajit për të cilin është marrë mendim negativ nga Ministria e Ekonomisë, lidhur me vetëpunësimin e tij në Republikën e Maqedonisë, i përgatit aktvendim me të cilin refuzohet kërkesa për vazhdimin e lejes së punës.”

Paragrafi (13) bëhet paragrafi (16).

Neni 2

Në nenin 13 në paragrafin (4), fjalët: “tre vite” zëvendësohen me fjalët: “një vit”.

Pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7), si vijon:

“(7) Me përjashtim nga paragrafi (6) i këtij neni, periudha e vlefshmërisë së lejes për punësim gjatë punësimit të parë, mund të jepet për periudhën deri në një vit, nëse i huaji kërkon që të jetë i shoqëruar nga anëtarët më të afërt të familjes së tij, me dorëzimin e deklaratës me shkrim në Agjencinë për Punësim, në të cilën do të shënohen anëtarët më të ngushtë të familjes, të cilët do ta shoqërojnë.”

Paragrafët (7), (8), (9), (10), (11), (12) dhe (13), bëhen paragrafë (8), (9), (10), (11), (12), (13) dhe (14).

Neni 3

Në nenin 19 paragrafi (3), në fjalinë e tretë pas fjalës “leje” shtohen fjalët: “por jo më shumë se tre vite në periudhën prej pesë vitesh”.

Neni 4

Në nenin 27, paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

“Të huajt që si artistë (aktorë, regjisorë, kostumografë, skenografë, skulptorë, piktorë, punëtorë grafikë, dizajner, karikaturistë, solistë vokalo-instrumentalë, dirigjentë, kompozitorë, shkrimtarë, skenaristë, koreografë, fotografë, valltarë baleti dhe folklorikë dhe persona tjerë), të cilët krijojnë, realizojnë, ekspozojnë ose promovojnë pjesë dramatike, muzikore, skenike-muzikore, folklorike, fonoteke, audio-vizuale, vepra letrare, vepra figurative, si dhe vepra të artit të aplikuar, punëtorët profesionalë për mbrojtje të trashëgimisë kulturore, të cilët kryejnë aktivitete për mbrojtje të trashëgimisë kulturore, persona profesionalë të cilët si ekspertë ose artistë marrin pjesë në koloni figurative, seminare, punëtori dhe mbledhje nga sfera e kulturës, ose kryejnë aktivitete në organizimin e manifestimeve dhe ngjarjeve kulturore dhe dhënës të tjerë të programeve zbavitëse, për realizimin e aktiviteteteve në Republikën e Maqedonisë, mund t'i kryejnë shërbimet e tyre pa leje për punë, nëse periudha e plotë për dhënien e shërbimeve të atilla, nuk është më shumë se shtatë ditë.

Përfashtim paraqet shfaqja në cirk dhe parqet zbatimëse, ku puna do të kryhet pa leje pune për qëndrimin e plotë të lejuar në vend."

Në paragrafin (2) në fjalinë e dytë pas fjalëve: "dokumentacioni i të huajve" shtohen fjalët: "ftesa për pjesëmarrje ose kontrata me organizatorin e regjistruar në Republikë e Maqedonisë, nëse aktivitetin të cilin do ta kryejë i huaji, kushtëzohet me bashkëpunim me organizatorin nga Republika e Maqedonisë".

Në paragrafin (2) pas fjalisë së dytë, shtohet fjalia e re si vijon: "Përfashtim paraqesin cirqet dhe parqet zbatimëse të cilat për rregullimin e qëndrimit të vet, duhet të marrin pëlqim nga komuna e cila e ka lejuar lokacionin e vendosjes në rajonin e saj."

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

614.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 март 2010 година.

Бр. 07-1201/1
12 март 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА

Член 1

Во Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ број 67/2004, 14/2006 и 84/2007), во членот 1 став (1) по зборовите: „надвор од заштитени подрачја“ се става запирка и се додаваат зборовите: „како и заштитата на природни реткости“.

Член 2

Во членот 3 се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Заштита на природните реткости се остварува преку воспоставување на систем кој ги утврдува мерките, постапката и методите за прогласување на природна реткост и спроведување на нејзина заштита.“

Член 3

Во членот 5 став (1) точка 8 по зборовите: „статус на природно наследство“ се става запирка и се додаваат зборовите: „односно прогласување за природна реткост“.

Член 4

Во членот 6 став (1) точката 54 се менува и гласи:

„54. Природни вредности се карактеристики на природното наследство кои имаат научни, естетски, здравствени, воспитно-образовни, туристичко-рекреативни и други значења, поради кои природното наследство го стекнало статусот и било ставено под заштита на државата;“.

Во точката 58 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во точката 59 точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се додаваат две нови точки 60 и 61, кои гласат:

„60. Природна реткост се делови на живата и неживата природа кои како објекти на природата, поради своите научни, естетски, здравствени и други значења, културна, воспитно-образовни и туристичко-рекреативна функција се под посебна заштита на државата и

61. Заштитено подрачје е географско подрачје со точно дефинирани граници кое има статус признаен и утврден со закон или друг правен акт и е прогласено за заштитено подрачје заради остварување на долгорочна заштита и управување преку преземање на правни и други мерки, а со цел за постигнување на целите на зачувување на природата, продолжување на функциите на екосистемот и со него поврзаните културни вредности.“

Член 5

Во членот 30 став (6) по зборовите: „ги пропишува начинот“ се става запирка и се додаваат зборовите: „потребните документи“.

Член 6

Во членот 31-б став (1) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „како и начинот на водење на евиденција на направените трошоци од страна на субјектите од членот 31 став (4) на овој закон и начинот на нивната наплата.“.

Член 7

Во членот 51 по ставот (3) се додаваат четири нови става (4), (5), (6) и (7), кои гласат:

„(4) Подрачјата кои по својот број и големина најдобро одговараат за заштита на засегнати и заштитени видови на птици утврдени согласно со членот 35 став (3) на овој закон, имајќи ги предвид загрозените видови, видовите кои се чувствителни на специфичните промени во нивното живеалиште, видовите кои се сметаат за ретки, поради малите популации или ограничената локална распространетост и другите видови кои бараат особено внимание поради специфичната природа на нивното живеалиште, ќе бидат определени како посебно еколошки значајни подрачја за птици.“

(5) Како посебно еколошки значајни подрачја за птици ќе бидат определени и подрачјата каде што редовно се појавуваат миграторни птици кои не се пропишани со листите од членот 30 ставови (3) и (4) на овој закон, доколку таквите подрачја се значајни за размножување, митарење или презимување на миграторните птици или пак претставуваат во миграторните патишта попатно место за одморање, при што ќе се земат предвид мочуриштата, нивната заштита, а особено мочуриштата од меѓународно значење.

(6) Процените за определување на посебно еколошките значајни подрачја за птици ќе се прави врз основа на движењата и варијациите во нивоата на популацијата.

(7) Еколошко значајните подрачја се утврдуваат во рамките на заштитените подрачја со актот за прогласување на заштитеното подрачје, или со акт на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата кога тие се наоѓаат надвор од заштитено подрачје.“

Член 8

Во членот 65 ставот (3) се менува и гласи:

„Заштитените подрачја на територијата на Република Македонија се поврзани и го сочинуваат системот на заштитени подрачја.“

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

„(4) Системот на заштитени подрачја од ставот (1) на овој член, претставува дел од еколошката мрежа, меѓународната мрежа на заштитени подрачја и Европската кохерентна еколошка мрежа „НАТУРА 2000“, во согласност со ратификуваните меѓународни договори согласно со Уставот на Република Македонија.

(5) Во Европската кохерентна еколошка мрежа „НАТУРА 2000“ задолжително влегуваат посебно еколошките значајни подрачја за птиците од членот 51 на овој закон, како и подрачјата на природните живеалишта на меѓународно засегнати и заштитени диви видови растенија, габи, животни и нивни делови и дивите видови растенија габи животни и нивни делови кои се прогласени за засегнати и/или заштитени на ниво на Европската унија утврдени согласно со членот 35 став (3) на овој закон.“

Член 9

Во членот 66 ставот (1) се менува и гласи:

„Категориите на заштитени подрачја, во смисла на овој закон, се:

- 1) категорија I:
 - I-a – строг природен резерват и
 - I-b – подрачје на дивина;
- 2) категорија II - национален парк;
- 3) категорија III - споменик на природата;
- 4) категорија IV - парк на природата;
- 5) категорија V - заштитен предел и
- 6) категорија VI - повеќенаменско подрачје.“

Член 10

Насловот на делот П.3.1.1 се менува и гласи: „Категорија I - строг природен резерват и подрачје на дивина“.

Насловот на членот 68 се менува и гласи: „Категорија I-a - строг природен резерват“.

Во членот 68 став (1) зборовите: „како и изворно сочувана дивина“ се бришат.

Член 11

Во членот 71, став 1 точка 3 по зборот „патеки“ се додаваат зборовите: „и на утврдени места во рамките на подрачјето“.

Член 12

По членот 71 се додаваат четири нови члена 71-a, 71-б, 71-в и 71-г, кои гласат:

„Категорија I-б - подрачје на дивина

Член 71-a

(1) Подрачје на дивина е вообичаено големо неизменето или малку изменето подрачје кое ги има задржано своите природни карактеристики, каде што нема трајна или значителна урбанизација, а се прогласува заради долгорочна заштита на еколошкиот интегритет на природните карактеристики на подрачјето и можноста идните генерации да ја уживаат користа од постоењето на такво подрачје.

(2) Во подрачјето на дивина се обезбедува интегритет и остварување на целите поради кои подрачјето било прогласено.

(3) Подрачјето на дивина може да се прогласи како самостојно заштитено подрачје, или како дел од друго заштитено подрачје од иста или пониска категорија.

(4) Во случај кога подрачјето на дивина се прогласува како дел од друго заштитено подрачје од пониска категорија, управувањето и заштитата на подрачјето ќе се врши согласно со одредбите на овој закон кои се однесуваат на заштита и управување со подрачје на дивина.

План за управување со подрачје на дивина

Член 71-б

За управување со подрачјето на дивина, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата го задолжува надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа на заштитата на природата да изработи план за управување со подрачјето на дивина.

Начин на управување со подрачје на дивина

Член 71-в

Со подрачјето на дивина се управува на начин со кој се обезбедува:

- 1) зачувување на живеалиштата, екосистемите и видовите во природна состојба;
- 2) одржување на генетските ресурси во динамична и еволутивна состојба;
- 3) одржување на природно воспоставените еколошки процеси;
- 4) заштита на структурните пределски карактеристики;
- 5) ограничен и уреден пристап на јавноста;
- 6) задржување на начинот на живот на локалното население, во нивниот обем и распространетост, кој се заснова на одржливо користење на природата и

7) спроведување на воспитно-образовни и научно-истражувачки активности без притоа да се има влијание врз природните карактеристики на подрачјето на дивина.

Забранети активности во подрачје на дивина

Член 71-г

(1) Забрането е во подрачјето на дивина преземање на други активности, освен:

1) заштита и контрола во подрачјето на дивина;
2) студиски посети во функција на остварување на научно истражување и движење на луѓе по утврдени патеки, односно на утврдени локации во научно-истражувачки цели;

3) интеракција на локалното население со природата во рамките на заштитеното подрачје и искористување во дозволен обем на плодовите на природата и

4) собирање на семе и семенски материјал, диви растенија, габи и животни заради научни истражувања, како и заради обновување на популациите на друго подрачје, на начин и во период кои нема да предизвикаат нарушување на екосистемот, како и заради користење при интеракција на локалното население со природата.

(2) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата издава дозвола за спроведување на активностите од ставот (1) точки 2 и 4 на овој член.“

Член 13

Насловот на членот 72 и членот 72 се менуваат и гласат:

„Категорија II - национален парк

Член 72

(1) Националниот парк е просторно природно подрачје на копно или вода кое опфаќа еден или повеќе сочувани или незначително изменети екосистеми, со особени повеќекратни природни вредности, кое се воспоставува заради заштита на еколошките процеси, како и на видовите и екосистемските карактеристики комплементарни на подрачјето.

(2) Прогласувањето и заштитата на националниот парк обезбедува основа за зачувување на изворното природно и културно богатство.

(3) Националниот парк има еколошка, научно-истражувачка, културна, воспитно-образовна и туристичко-рекреативна намена.“

Член 14

Во членот 73 став (2) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „како и дел кој се однесува на планирање и управување со просторот на националниот парк.“

Член 15

Насловот на членот 76 се менува и гласи: „Категорија III – споменик на природата“.

Член 16

Насловот на членот 79 се менува и гласи: „Категорија IV – парк на природата“.

Член 17

Насловот на членот 84 се менува и гласи: „Категорија V – заштитен предел“.

Ставот (1) се менува и гласи:

„Заштитен предел е подрачје каде што интеракцијата на луѓето со природата во текот на времето создала предел со значителни еколошки, биолошки, културни и други вредности, географски особености и има рекреативно, историско и научно значење.“

Член 18

Насловот на членот 88 се менува и гласи: „Категорија VI – повеќенаменско подрачје“.

Член 19

По член 90 се додава нов дел: „П.3.1.6-а Природни реткости“ и два нови члена 90-а и 90-б, кои гласат:

„П 3.1.6-а. Природни реткости

Прогласување на природни реткости

Член 90-а

(1) Поради нивните научни, естетски, здравствени и други значења, културна, воспитно-образовна и туристичко-рекреативна функција, делови од природата, се под посебна заштита на државата како природни реткости.

(2) Како природни реткости можат да бидат прогласени одредени ретки, загрозувани и ендемични, растителни и животински видови, нивни делови и заедници, релјефни форми, геолошки профили, палеонтолошки и спелеолошки објекти.

(3) Ретки, загрозувани и ендемични растителни и животински видови или нивните делови и заедници, се тие на коишто им е загрозуван опстанокот, поради природни причини и човековата активност или се ретки заради нивното распространување.

(4) Релјефни форми, геолошки профили, палеонтолошки и спелеолошки објекти, можат да бидат прогласени за природна реткост доколку нивната површина е помала од 100 хектари.

Заштита и управување со природната реткост

Член 90-б

Заради заштита на природната реткост органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата во актот за прогласување на природната реткост го пропишува начинот на заштита и управување на природната реткост.“

Член 20

Во член 91 во став (1) по зборот „подрачје,“ се додаваат зборовите: „или природна реткост“.

Член 21

Во членот 92 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:

„(1) Строгите природни резервати, подрачјата на дивина, националните паркови, спомениците на природата и парковите на природата се прогласуваат за заштитено подрачје со закон.“

(2) Заштитените предели и повеќенаменските подрачја за заштитени подрачја ги прогласува Владата на Република Македонија.“

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Природните реткости ги прогласува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.“

Ставот (3) кој станува став (4) се менува и гласи:

„(4) Со прогласувањето на заштитеното подрачје односно природната реткост истото стекнува статус на природно наследство.“

Ставот (4) кој станува став (5) се менува и гласи:

„(5) Актот за прогласување на заштитеното подрачје, односно природна реткост содржи: назив на заштитеното подрачје или природната реткост, категорија на заштита за заштитеното подрачје, географски карактеристики и други основни обележја, картографски приказ со вртани граници на распространување, типови на зони во заштитеното подрачје, режим на заштита, субјект кој ќе управува и други прашања утврдени со актот за прогласување.“

Во ставот (5) кој станува став (6) по зборовите: „заштитеното подрачје“ се додаваат зборовите: „односно природната реткост“.

Ставовите (6) и (7) стануваат (7) и (8).

Член 22

Во членот 93 став (1) воведната реченица се менува и гласи: „Со актот за прогласување на заштитеното подрачје од членот 92 на овој закон, а заради потребите на вршењето на дејноста на заштита и управување, можат да се установат особено следниве зони:“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Со актот за прогласување на природната реткост од членот 92 на овој закон, а заради потребите на вршењето на дејноста на заштита и управување со природната реткост, можат по потреба да се установат зоните од ставот (1) на овој член, а особено заштитен појас околу природната реткост.“

Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи:

„(3) Активностите и дејностите кои можат да се вршат во зоните кои се установуваат согласно со ставовите (1) и (2) на овој член, се определуваат со актот за прогласување за заштитено подрачје и природна реткост од членот 92 на овој закон и планот за управување со заштитеното подрачје и природната реткост.“

Член 23

Во членот 94 ставот (1) се менува и гласи:

„Предлог за прогласување на строг природен резерват, подрачје на дивина, национален парк, споменик на природата и парк на природата можат да дадат организите на државната управа, советот на општината, советот на општината од градот Скопје и советот на градот Скопје на чие подрачје се наоѓаат истите, како и други научни установи, други органи, организации и институции.“

Во ставот (2) по зборовите: „заштитен предел“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборовите: „повеќенаменско подрачје за заштитено подрачје“ се додаваат зборовите: „природна реткост“.

Член 24

Во членот 97 став (2) зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата“.

Член 25

По членот 102 се додава нов дел кој гласи: „П.3.3-а Одржливо користење на природни ресурси“ и нов член 102-а, кој гласи:

„Одржливо користење на природни ресурси

Член 102-а

(1) Користењето на природните ресурси во заштитеното подрачје се врши на одржлив начин кој нема да го загрози опстанокот на истите, заради нивно уживање и користење од идните генерации.

(2) Со природните ресурси во заштитеното подрачје управува го користи и субјектот задолжен за управување со заштитеното подрачје.

(3) Користењето на природните ресурси се врши во согласност со одредбите на овој закон, планот за управување со заштитеното подрачје и годишната програма за заштита на природата.“

Член 26

Во членот 119 став (3) зборовите: „го вршат акредитирани правни лица во соработка со“ се заменуваат со зборот „врши“.

Член 27

Во членот 122 став (1) зборовите: „или да стекнат друга форма на статус на природно наследство“ се бришат.

Во ставот (4) зборовите: „министерството надлежно“ се заменуваат со зборовите: „органот на државната управа надлежен“.

Член 28

Во членот 135 став (1) по зборовите: „строгите природни резервати“ се става запирка и се додаваат зборовите: „подрачјето на дивината“.

Член 29

Во членот 141-а став (1) алинеја 6 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се додава нова алинеја која гласи:

„- Буџетот на Република Македонија и“.

Член 30

Поглавјето „IV. ЕВИДЕНЦИИ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НА ПРИРОДАТА“ се менува и гласи: „IV. ПОДАТОЦИ ОД ЕВИДЕНЦИИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА“.

Член 31

Насловот пред членот 149 и членот 149 се менуваат и гласат:

„Евиденција на заштита на природата

Член 149

(1) Заштитените подрачја, природните реткости, дивите видови и карактеристичните минерали и фосили се запишуваат во евиденциите за заштита на природата.

(2) Евиденциите од ставот (1) на овој член ги води надлежниот орган за вршење на работите од областа на заштитата на природата.

(3) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата ги пропишува податоците кои се запишуваат во евиденциите за заштита на природата, начинот на водење и формата и содржината на образецот на евиденциите, како и начинот и можностите за користење на податоците од евиденциите.

(4) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата го утврдува надоместокот за користење и издавање на изводи од евиденциите за заштита на природата кој се определува врз основа на реалните трошоци што ги сноси органот заради користење и издавање на изводите од евиденциите за заштита на природата.

(5) Надоместокот за користење и издавање на изводи од евиденциите за заштита на природата определена со прописот од ставот (4) на овој член, треба да биде разумна и да не ги надминува реалните трошоци направени заради користење и издавање на изводите од евиденциите за заштита на природата.

(6) Податоците од евиденциите за заштита на природата се дел од Информативниот систем за животна средина.“

Член 32

Во членот 161 став 1 точки 2, 3, 4 и 6, членот 165, членот 166 став (3), како и во членот 167 став (1) зборовите: „освен во заштитеното подрачје национален парк“ се бришат.

Член 33

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJEN E NATYRËS**

Neni 1

Në Ligjin për mbrojtjen e natyrës ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 67/2004, 14/2006 dhe 84/2007) në nenin 1 paragrafi (1), pas fjalëve: "jashtë zonave të mbrojtura" vihet presje dhe shtohen fjalët: "si dhe mbrojtja e rariteteve natyrore".

Neni 2

Në nenin 3, shtohet paragrafi i ri (4) si vijon:

"(4) Mbrojtja e rariteteve natyrore realizohet nëpërmjet vendosjes së sistemit që i përcakton masat, procedurën dhe metodat për shpalljen e raritetit natyror dhe zbatimin e mbrojtjes së tij".

Neni 3

Në nenin 5 paragrafi (1) pika 8, pas fjalëve: "statusi i trashëgimisë natyrore" vihet presje dhe shtohen fjalët: "përkatësisht shpallja për raritet natyror".

Neni 4

Në nenin 6 paragrafi (1), pika 54 ndryshohet si vijon:

"54. Vlerat natyrore janë karakteristikë e trashëgimisë natyrore të cilat kanë rëndësi shkencore, estetike, shëndetësore, edukativo-arsimore, rekreativo-turistike dhe rëndësi të tjera, për të cilat trashëgimia natyrore e ka marrë statusin dhe është vendosur nën mbrojtjen e shtetit".

Në pikën 58 lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 59, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje dhe shtohen dy pika të reja 60 dhe 61, si vijojnë:

"60. Raritet natyror, janë pjesët e natyrës së gjallë dhe të vdekur, të cilat si objekte natyrore, për shkak të rëndësisë së tyre shkencore, estetike, shëndetësore dhe rëndësi të tjera, funksionit kulturor, edukativo-arsimor dhe rekreativo-turistik, janë nën mbrojtje të veçantë të shtetit dhe

61. Zona e mbrojtur është zonë gjeografike me kufij të definuar saktë, e cila ka status të përcaktuar dhe të pranuar me ligj ose me akt tjetër juridik dhe është shpallur si zonë e mbrojtur, për realizimin e mbrojtjes dhe menaxhimit afatgjatë me ndërmarrjen e masave juridike ose të tjera, e me qëllim të arritjes së qëllimeve për mbrojtjen e natyrës, vazhdimin të funksioneve të ekosistemit dhe vlerave kulturore të ndërlihdura me të."

Neni 5

Në nenin 30 paragrafi (6) pas fjalëve: "i përcakton mënyrën" vihet presje dhe shtohen fjalët: "dokumentet e nevojshme".

Neni 6

Në nenin 31-b paragrafi (1) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "si dhe mënyra e mbajtjes së evidencës së shpenzimeve të bëra, nga ana e subjekteve nga neni 31 paragrafi (4) të këtij ligji dhe mënyra e arkëtimit të tyre."

Neni 7

Në nenin 51 pas paragrafit (3), shtohen katër paragrafë të rinj (4), (5), (6) dhe (7) si vijojnë :

"(4) Zonat të cilat sipas numrit dhe madhësisë së tyre, më së miri përshtaten për mbrojtjen e llojeve të prekura dhe të mbrojtura të shpezëve, të përcaktuara sipas nenit 35 paragrafi (3) të këtij ligji, duke i pasur parasysh llojet e rrezikuara, llojet që janë të ndjeshme në ndryshimet specifike në vendbanimin e tyre, llojet që konsiderohen si të rralla, për shkak të popullatës së vogël ose shpërndarjes

së kufizuar lokale dhe llojet tjera të cilat kërkojnë kujdes të veçantë për shkak natyrës specifike të vendbanimit të tyre, do të përcaktohen si zona të veçanta ekologjike të rëndësishme për shpezët.

(5) Si zona të veçanta ekologjike të rëndësishme për shpezët, do të përcaktohen edhe zonat ku rregullisht paraqiten shpezët shtegtarë, të cilat nuk janë të përcaktuara me listat nga neni 30 paragrafët (3) dhe (4) të këtij ligji, nëse zonat e atilla janë të rëndësishme për shumim, ndërrim puplash ose dimërim të shpezëve shtegtarë ose në rrugët e shtegtitimit paraqesin vendpushim, me ç'rast do të merren parasysh moçalet, mbrojtja e tyre, e sidomos moçalet me rëndësi ndërkombëtare.

(6) Vlerësimet për përcaktimin e zonave të veçanta ekologjike të rëndësishme për shpezët, do të bëhen në bazë të lëvizjes dhe ndryshimeve në nivelet e popullatës.

(7) Zonat e rëndësishme ekologjike, përcaktohen në kuadër të zonave të mbrojtura me aktin për shpalljen e zonës së mbrojtur, ose me aktin e ministrit i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mbrojtjes së natyrës, kur ato ndodhen jashtë zonës së mbrojtur."

Neni 8

Në nenin 65, paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Zonat e mbrojtura në territorin e Republikës së Maqedonisë, janë të ndërlidhura dhe e përbëjnë sistemin e zonave të mbrojtura."

Pas paragrafit (3), shtohen dy paragrafë të rinj (4) dhe (5), si vijojnë:

"(4) Sistemi i zonave të mbrojtura nga paragrafi (1) i këtij neni, paraqet pjesë të rrjetit ekologjik, rrjetit ndërkombëtar të zonave të mbrojtura dhe Rrjetit ekologjik koherent evropian "NATYRA 2000", në përputhshmëri me marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara, në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë.

(5) Në Rrjetin ekologjik koherent evropian "NATYRA 2000", detyrimisht hyjnë veçanërisht zonat ekologjike të rëndësishme, për shpezët nga neni 51 i këtij ligji, si dhe zonat e vendbanimeve natyrore të llojeve ndërkombëtare të prekura të bimëve të egra, kërpudhave, kafshëve dhe pjesëve të tyre dhe llojet e egra të bimëve, kërpudhave, kafshëve dhe pjesëve të tyre të cilat janë shpallur si të prekura dhe/ose të mbrojtura në nivel të Unionit Evropian, të përcaktuara sipas nenit 35 paragrafi (3) të këtij ligji."

Neni 9

Në nenin 66, paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Kategoritë e zonave të mbrojtura, sipas këtij ligji janë:

- 1) Kategoria I:
 - I - a - rezervat rreptësisht natyror dhe
 - I - b - zonë e virgjër;
- 2) kategoria II - park nacional;
- 3) kategoria III - monument natyror;
- 4) kategoria IV- park natyror;
- 5) kategoria V- rajon i mbrojtur dhe
- 6) kategoria VI - zonë për më shumë dedikime."

Neni 10

Titulli në pjesën II. 3.1.1 ndryshohet si vijon: "Kategoria I - rezervat rreptësisht natyror dhe zonë e virgjër".

Titulli në nenin 68 ndryshohet si vijon: "Kategoria Ia - rezervat rreptësisht natyror".

Në nenin 68 paragrafi (1) fjalët: "si dhe toka e virgjër e ruajtur në formë burimore" shlyhen.

Neni 11

Në nenin 71, paragrafi 1, pika 3, pas fjalës "shtigje" shtohen fjalët: "dhe në vendet e përcaktuara në kuadër të zonës".

Neni 12

Pas nenit 71, shtohen katër nene të reja 71-a, 71-b, 71-v dhe 71-g, si vijojnë:

"Kategoria I-b - zona e virgjër

Neni 71-a

(1) Zona e virgjër zakonisht është zonë e madhe e pandryshuar ose pak e ndryshuar, që i ka mbajtur karakteristikat e veta natyrore, ku nuk ka urbanizim të përhershëm ose të rëndësishëm, ndërsa shpallet për mbrojtje afatgjate të integriteti ekologjik të karakteristikave natyrore të zonës dhe mundësinë që gjeneratat e ardhshme ta gëzojnë dobinë e ekzistimit të zonës së atillë.

(2) Në zonën e virgjër sigurohen integriteti dhe realizimi i qëllimeve, për të cilat zona është shpallur.

(3) Zona e virgjër mund të shpallet si zonë e pavarur e mbrojtur, ose si pjesë e zonës tjetër të mbrojtur e kategorisë së njëjtë ose më të ulët.

(4) Në rastin kur zona e virgjër shpallet si pjesë nga zona tjetër e mbrojtur e kategorisë më të ulët, menaxhimi dhe mbrojtja e zonës do të kryhet në pajtim me dispozitat e këtij ligji, që kanë të bëjnë me mbrojtjen dhe menaxhimin me zonën e virgjër.

Plani për menaxhim me zonën e virgjër

Neni 71-b

Për menaxhim me zonën e virgjër, organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mbrojtjes së natyrës, e obligon organin kompetent për kryerjen e punëve profesionale nga fusha e mbrojtjes së natyrës, që të përpilojë plan për menaxhimin me zonën e virgjër.

Mënyra e menaxhimit me zonën e virgjër

Neni 71-v

Me zonën e virgjër menaxhohet në mënyrë, me të cilën sigurohet:

- 1) ruajtja e vendbanimeve, ekosistemeve dhe llojeve në gjendje natyrore;
- 2) mirëmbajtja e resurseve gjenetike në gjendje dinamike dhe evolutive;
- 3) mirëmbajtja e proceseve ekologjike të vendosura në mënyrë natyrore;
- 4) mbrojtja e karakteristikave strukturore të rajonit;
- 5) qasja e kufizuar dhe e rregullt e publikut;

6) mbajtja e mënyrës së jetës së popullatës lokale, në madhësinë dhe shpërndarjen e tyre, që bazohet në shfrytëzimin e qëndrueshëm të natyrës dhe

7) realizimi i aktiviteteve edukativo-arsimore dhe hulumtuese-shkencore, pa pasur gjatë kësaj ndikim në karakteristikat natyrore në zonën e virgjër.

Aktivitetet e ndaluara në zonën e virgjër

Neni 71-g

(1) Ndalohet në zonën e virgjër ndërmarrja e aktiviteteve tjera, përveç:

1) mbrojtjes dhe kontrollit në zonën e virgjër;

2) vizitave për studim në funksionin e realizimit të hulumtimeve shkencore dhe lëvizjes së njerëzve nëpër shtigjet e caktuara, përkatësisht lokacionet e caktuara për qëllime hulumtuese-shkencore;

3) ndërveprimet të popullatës lokale me natyrën në kuadër të zonës së mbrojtur dhe shfrytëzimit në përmasa të lejuara të fryteve të natyrës dhe

4) mbledhjes së farave dhe materialit faror, bimëve të egra, kërpudhave dhe kafshëve për hulumtime shkencore, si dhe për përtëritjen e popullatave të zonës tjetër, në mënyrën dhe në periudhën që nuk do të shkaktojnë prishjen e ekosistemit, si dhe për shfrytëzimin gjatë ndërveprimet të popullatës lokale me natyrën.

(2) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mbrojtjes së natyrës, jep leje për realizimin e aktiviteteve nga paragrafi (1) pikat 2 dhe 4 të këtij neni."

Neni 13

Titulli i nenit 72 dhe neni 72, ndryshohen si vijojnë:

"Kategoria II - parku nacional

Neni 72

(1) Parku nacional është hapësirë e zonës natyrore në tokë ose ujë, që përfshin një ose më shumë ekosisteme të ruajtura ose të ndryshuara në mënyrë të pakonsiderueshme, me vlera të veçanta të shumëfishta natyrore, që përcaktohet për mbrojtjen e proceseve ekologjike si dhe të llojeve dhe karakteristikave komplementare të ekosistemeve të zonës.

(2) Shpallja dhe mbrojtja e parkut nacional, siguron bazë për ruajtjen e pasurisë burimore, natyrore dhe kulturore.

(3) Parku nacional ka dedikim ekologjik, shkencor-hulumtues, kulturor, edukativo-arsimor dhe rekreativo-turistik."

Neni 14

Në nenin 73 paragrafi (2), pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "si dhe pjesa që ka të bëjë me planifikimin dhe menaxhimin e hapësirës së parkut nacional."

Neni 15

Titulli në nenin 76 ndryshohet si vijon: "Kategoria III - monumenti natyror".

Neni 16

Titulli në nenin 79 ndryshohet si vijon: "Kategoria IV - parku natyror".

Neni 17

Titulli në nenin 84 ndryshohet si vijon: "Kategoria V - rajoni i mbrojtur".

Paragrafi (1), ndryshohet si vijon:

"Rajon i mbrojtur është zona ku ndërveprimi i njerëzve me natyrën, me kalimin e kohës ka krijuar rajon me vlera të konsiderueshme ekologjike, biologjike, kulturore dhe vlera tjera, veçanti gjeografike dhe ka rëndësi rekreative, historike dhe shkencore."

Neni 18

Titulli i nenit 88 ndryshohet si vijon: "Kategoria VI - zonë për më shumë dedikime".

Neni 19

Pas nenit 90 shtohet pjesë e re: "II. 3.1.6-a Raritetet natyrore" dhe dy nene të reja 90-a dhe 90-b, si vijojnë:

"II 3.1.6-a. Raritetet natyrore

Shpallja e rariteteve natyrore

Neni 90-a

(1) Për shkak të rëndësive të tyre shkencore, estetike, shëndetësore dhe rëndësive tjera, funksionit kulturor, edukativo-arsimor dhe rekreativo-turistik, pjesë të natyrës janë nën mbrojtjen e veçantë të shtetit si raritete natyrore.

(2) Si raritete natyrore mund të shpallen: lloje të caktuara të rralla bimore dhe shtazore të rrezikuara dhe endemike, pjesët dhe bashkësitë e tyre, format e relievit, profilet gjeologjike, objektet paleontologjike dhe speleologjike.

(3) Lloje të rralla të bimëve dhe shtazëve, të rrezikuara dhe endemike, ose pjesët dhe bashkësitë e tyre, janë ato të cilave u është rrezikuar ekzistenca për shkaqe natyrore dhe aktivitetit njerëzor, ose janë të rralla për shkak të përhapjes të tyre.

(4) Format e relievit, profilet gjeologjike, objektet paleontologjike dhe speleologjike, mund të shpallen si raritet natyror, nëse sipërfaqja e tyre është më e vogël se 100 hektarë.

Mbrojtja dhe menaxhimi me raritetin natyror

Neni 90-b

Për mbrojtjen e rariteteve natyrore, organi i administratës shtetërore kompetente për kryerjen e punëve në sferën e mbrojtjes së natyrës, në aktin për shpalljen e raritetit natyror, e përcakton mënyrën e mbrojtjes dhe menaxhimit të raritetit natyror."

Neni 20

Në nenin 91 paragrafi (1) pas fjalës "zona" shtohen fjalët: "ose rariteti natyror".

Neni 21

Në nenin 92, paragrafët (1) dhe (2) ndryshohen si vijon:

"(1) Rezervatet rreptësisht natyrore, zonat e virgjëra, parqet nacionale, monumentet natyrore dhe parqet natyrore, shpallen si zona të mbrojtura me ligj.

(2) Rajonet e mbrojtura dhe zonat me më shumë dedikime si zona të mbrojtura, i shpall Qeveria e Republikës së Maqedonisë."

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

"(3) Raritetet natyrore i shpall ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mbrojtjes së natyrës, në pajtim me ministrin i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për punët nga sfera e pylltarisë."

Paragrafi (3) i cili bëhet paragraf (4), ndryshohet si vijon:

"(4) Me shpalljen e zonës së mbrojtur gjegjësisht raritetit natyror, i njëjti e merr statusin e trashëgimisë natyrore."

Paragrafi (4) i cili bëhet paragraf (5), ndryshohet si vijon:

"(5) Akti për shpalljen e zonës së mbrojtur, gjegjësisht raritetit natyror i përmban: emrin e zonës së mbrojtur ose raritetit natyror, kategorinë e mbrojtjes së zonës së mbrojtur, karakteristikat gjeografike dhe veçoritë tjera themelore, pasqyrë hartografike me kufij të vizatuar të shtrirjes, tipat e zonave në rajonin e mbrojtur, regjimin e mbrojtjes, subjektin i cili do të menaxhojë dhe çështje tjera të përcaktuara me aktin e shpalljes."

Në paragrafin (5) i cili bëhet paragrafi (6) pas fjalëve: "zona e mbrojtur", shtohen fjalët: "gjegjësisht rariteti natyror".

Paragrafët (6) dhe (7) bëhen (7) dhe (8).

Neni 22

Në nenin 93 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshohet si vijon: "Me aktin për shpalljen e zonës së mbrojtur nga neni 92 i këtij ligji, e për nevojat e kryerjes së veprimtarisë së mbrojtjes dhe menaxhimit, mund të themelohen veçanërisht zonat në vijim:".

Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"(2) Me aktin e proklamimit të raritetit natyror nga neni 92 i këtij ligji, e për nevojat e kryerjes së veprimtarisë së mbrojtjes dhe menaxhimit me raritetin natyror, mundet sipas nevojës të themelohen zonat nga paragrafi (1) i këtij neni, dhe veçanërisht brezi mbrojtës rreth raritetit natyror."

Paragrafi (2) i cili bëhet paragraf (3), ndryshohet si vijon:

"(3) Aktivitetet dhe veprimtaritë që mund të kryhen në zonat që janë themeluar sipas paragrafëve (1) dhe (2) të këtij neni, përcaktohen me aktin e shpalljes së zonës së mbrojtur dhe raritetit natyror nga neni 92 i këtij ligji dhe planin për menaxhim me zonën e mbrojtur dhe raritetin natyror."

Neni 23

Në nenin 94, paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Propozim për shpallje të rezervati rreptësisht natyror, zonës së virgjër, parkut nacional, monumentit natyror dhe parkut natyror, mund të japin organet e administratës shtetërore, këshilli i komunës, këshilli i komunës nga qyteti i Shkupit dhe këshilli i qytetit të Shkupit, në rajonin e të cilit gjenden të njëjtat, si dhe institucionet tjera shkencore, organet, organizatat dhe institucionet tjera."

Në paragrafin (2), pas fjalëve: "rajon i mbrojtur" lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje, ndërsa pas fjalëve: "zonë me më shumë dedikime për zonën e mbrojtur" shtohen fjalët: "raritetin natyror".

Neni 24

Në nenin 97 paragrafi (2) fjalët: "Qeveria e Republikës së Maqedonisë" zëvendësohen me fjalët: "ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mbrojtjes së natyrës".

Neni 25

Pas nenit 102 shtohet pjesë e re, si vijon: "II.3.3-a Shfrytëzimi i qëndrueshëm i resurseve natyrore" dhe neni i ri 102-a, si vijon:

"Shfrytëzimi i qëndrueshëm i resurseve natyrore"

Neni 102-a

(1) Shfrytëzimi i resurseve natyrore në zonën e mbrojtur, kryhet në mënyrë të qëndrueshme, që nuk do ta rrezikojë ekzistencën e të njëjtave, për gëzimin dhe shfrytëzimin e tyre nga gjeneratat e ardhshme.

(2) Me resurset natyrore në zonën e mbrojtur, menaxhon dhe i shfrytëzon subjekti i obliguar për menaxhim me zonën e mbrojtur.

(3) Shfrytëzimi i resurseve natyrore kryhet në pajtim me dispozitat e këtij ligji, planin për menaxhim me zonën e mbrojtur dhe programin vjetor për mbrojtjen e natyrës."

Neni 26

Në nenin 119 paragrafi (3) fjalët: "e kryejnë personat juridikë të akredituar në bashkëpunim me" zëvendësohen me fjalën "kryen".

Neni 27

Në nenin 122 paragrafi (1) fjalët: "ose të marrin formë tjetër të statusit të trashëgimisë natyrore" shlyhen.

Në paragrafin (4) fjalët: "ministra kompetente" zëvendësohen me fjalët: "organi i administratës shtetërore kompetent".

Neni 28

Në nenin 135 paragrafi (1) pas fjalëve: "rezervatet rreptësisht natyrore" vihet presje dhe shtohen fjalët: "zona e virgjër".

Neni 29

Në nenin 141-a paragrafi (1) alineja 6 lidhëza "dhe" në fund të fjalisë, zëvendësohet me pikëpresje dhe shtohet alineja e re si vijon:

"- Buxheti i Republikës së Maqedonisë dhe ".

Neni 30

Kreu "IV. EVIDENCAT NGA SFERA E MBROJTJES SË NATYRËS" ndryshohet si vijon: "IV. TË DHËNAT NGA EVIDENCAT PËR MBROJTJEN E NATYRËS".

Neni 31

Titulli para nenit 149 dhe neni 149, ndryshojnë si vijojnë:

"Evidenca për mbrojtjen e natyrës

Neni 149

(1) Zonat e mbrojtura, raretetet natyrore, llojet e egra dhe mineralet dhe fosilet karakteristike, regjistrohен në evidencat për mbrojtjen e natyrës.

(2) Evidencat nga paragrafi (1) i këtij neni, i mban organi kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mbrojtjes së natyrës.

(3) Ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mbrojtjes së natyrës, i përcakton të dhënat të cilat regjistrohен në evidencat për mbrojtjen e natyrës, mënyrën e udhëheqjes dhe formën dhe përmbajtjen e formularit të evidencave, si dhe mënyrën dhe mundësitë për shfrytëzimin e të dhënave nga evidencat.

(4) Ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mbrojtjes së natyrës, e përcakton kompensimin për shfrytëzimin dhe dhënien e ekstrakteve nga evidencat për mbrojtjen e natyrës, që përcaktohet në bazë të shpenzimeve reale që i bart organi për shfrytëzimin dhe dhënien e ekstrakteve nga evidencat për mbrojtjen e natyrës.

(5) Kompensimi për shfrytëzimin dhe dhënien e ekstrakteve nga evidenca për mbrojtjen e natyrës, i përcaktuar me dispozitën nga paragrafi (4) i këtij neni, duhet të jetë i arsyeshëm dhe të mos i tejkalojë shpenzimet reale të bëra për shfrytëzimin dhe dhënien e ekstrakteve nga evidencat për mbrojtjen e natyrës.

(6) Të dhënat nga evidencat për mbrojtjen e natyrës, janë pjesë e Sistemit informativ për mjedisin jetësor."

Neni 32

Në nenin 161 paragrafi 1, pikat 2, 3, 4, dhe 6, nenin 165, nenin 166 paragrafi (3), si dhe në nenin 167 paragrafi (1), fjalët: "përveç në zonën e mbrojtur parku nacional" shlyhen.

Neni 33

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

615.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за квалитет на амбиентниот воздух,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 март 2010 година.

Бр. 07-1199/1
12 март 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

Член 1

Во Законот за квалитет на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ број 67/2004 и 93/2007), во членот 4 став (1) по точката 32 се додаваат 11 нови точки 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43, кои гласат:

„33) планови за квалитет на воздухот се планови со кои се утврдуваат мерки за постигнување на граничните или целните вредности;

34) придонеси од природни извори се емисии на загадувачки супстанции на воздухот кои не се предизвикани директно или индиректно од човекови активности, вклучувајќи ги и природните појави, како што се вулканските ерупции, сеизмичките активности, геотермичките активности, шумските пожари, силните ветрови, излевања на води или атмосферска ресуспензија или пренесување на природни честици од суви региони;

35) позадински локации во урбани средини се места во градски средини каде што нивоата се репрезентативни за изложеноста на општата урбана популација;

36) АОТ 40 ја означува сумата на разликите меѓу концентрациите на површински озон мерени секој час, поголеми од 80 µg/m³ (= 40 ppb) и 80 µg/m³ за време на дневните часови акумулирани од мај до јули секоја година;

37) АОТ 60 ја означува сумата на разликите меѓу концентрациите на површински озон мерени секој час, поголеми од 120 µg/m³ (= 60 ppb) и 120 µg/m³ акумулирани во текот на годината;

38) известување за годишните емисии е известување за сите емисии на загадувачките супстанции на подрачјето на територијата на Република Македонија кое се подготвува и врши на годишно ниво на начин и форма согласно со Конвенцијата за прекугранично загадување на воздухот на големи далечини и нејзините протоколи и одлуките и насоките донесени на извршното тело на конвенцијата;

39) известување за политиката и мерките за намалување на емисиите е известување за политиката и мерките на Република Македонија со кои се ограничуваат и/или намалуваат емисиите на загадувачките супстанции со дадени квантитативни процени на влијанието на политиката и мерките, прикажано по одделни сектори, како и други податоци за доставување на Програмата за соработка за следење и оценување на далекусежно пренесување на загадувачките супстанции во воздухот во Европа (ЕМЕР) за секоја загадувачка супстанција одделно;

40) инвентар на емисии е збир на податоци (изразени во килотони на година) во текот на одреден временски период, согласно со дадените барања или дадената методологија со соодветна секторска, временска и просторна распределба специфична за секоја одделна загадувачка супстанција;

41) критично ниво е концентрација на загадувачки супстанции во атмосферата над кое може да се појават директни несакани ефекти кај рецепторите, како што се луѓето, растенијата, екосистемите или материјалите, според досегашните сознанија;

42) критично оптоварување е квантитативната промена на изложеноста на една или повеќе загадувачки супстанции, кои не предизвикуваат значителни несакани ефекти за конкретни чувствителни медиуми и/или области на животната средина, според досегашните сознанија и

43) квадрант е квадрат со димензии 150 km x 150 km кој претставува резолуција што се користи кога се прикажуваат критичните оптоварувања на загадувачки супстанции на карта во Република Македонија или на европско ниво и, исто така, кога се врши мониторинг на емисиите и таложењата на загадувачките супстанции во воздухот според Програмата за соработка за следење и оценување на далекусежно пренесување на загадувачките супстанции во воздухот во Европа (ЕМЕР).“

Член 2

Во членот 19 став (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „го врши еднаш годишно“.

Член 3

Во членот 21 став (1) зборот „мрежи“ се заменува со зборовите: „мерни места“.

Во ставот (3) зборовите: „како и“ се бришат, точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „или со примена на техники за проценување на целите“.

Член 4

Во членот 22 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Ревидирање на листите од ставот (4) на овој член може да се изврши и порано во случај на значителни промени на релевантните активности кои влијаат на концентрациите на одредени загадувачки супстанции во амбиентниот воздух.“

Член 5

Во членот 23 став (1) точка 3 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“.

По точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:

„4) национална програма за постепена редукција на количините на емисии на одредените загадувачки супстанции на ниво на Република Македонија (во натамошниот текст: Национална програма за редукција на емисии).“

Член 6

По членот 35 се додаваат четири нови члена 35-а, 35-б, 35-в и 35-г, кои гласат:

„Член 35-а

Национална програма за постепена редукција на количините на емисии на одредени загадувачки супстанции

(1) Националната програма за редукција на емисии од членот 23 став (1) точка 4 на овој закон се изработува со цел за прогресивно намалување на националните годишни емисии на одредени загадувачки супстанции

во амбиентниот воздух, за определен период и во која се определуваат мерките за редукција на горните граници - плафони на емисија и проекциите за редукција на количините на емисии на загадувачки супстанции на годишно ниво во определениот период.

(2) Во Националната програма за редукција на емисиите се вклучуваат податоци за донесени и предвидени политики и основни мерки и квантифицивана промена на ефектите на политиките и мерките за редукција на емисија на загадувачките супстанции во воздухот.

(3) Во Националната програма за редукција на емисиите се наведуваат промените на националните емисии на дадените загадувачки супстанции во воздухот во секој квадрант на територијата на Република Македонија за целиот определен период.

(4) Покрај мерките утврдени од ставот (2) на овој член можат да бидат преземени и привремени мерки за:

1) намалување на закиселувањето:

- во квадрантите на територијата на Република Македонија каде што се надминати критичните оптоварувања, привремените мерки можат да се предвидат со цел да се намалат количините на емисиите за најмалку 50 % (во секој квадрант) во споредба со одредените граници -плафони за емисии за определениот период и да се запазат националните горни граници - плафони за емисија;

2) намалување на изложеноста на луѓето на концентрација на приземниот озон:

- кога количеството на приземен озон е над нивото критично за човековото здравје, односно над АОТ60=0, привремени мерки можат да се преземат со цел да се намали концентрацијата на приземниот озон за две третини во сите квадранти на територијата на Република Македонија во споредба со одредените горни граници - плафони за емисии за определениот период притоа количеството на приземен озон да не ја надминува границата од 2,9 ppm•h во кој било квадрант од територијата на Република Македонија;

3) намалување на изложеноста на концентрација на приземен озон на вегетацијата:

- кога изложеноста на земјоделските култури и вегетацијата на количеството на приземен озон е над нивото критично за истите, односно над АОТ40=3 ppm•h, привремени мерки можат да се преземат со цел да се намали концентрацијата на приземниот озон за една третина во сите квадранти на територијата на Република Македонија во споредба со одредените горни граници – плафони за емисии за определениот период притоа количеството на приземен озон да не ја надминува апсолутната граница од 10 ppm•h, изразена како надминување на критичното ниво од 3 ppm•h во кој било квадрант на територијата на Република Македонија и

4) намалување на еутрофикацијата:

- привремени мерки можат да се преземат со цел да се намали еутрофикацијата на почвата до 30% во споредба со одредените горни граници - плафони на емисии за определениот период.

(5) Националната програма за редукција на емисиите може да се ревидира кога тоа е потребно, во временскиот период за која е донесена.

(6) Владата на Република Македонија на предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ја донесува Националната програма за редукција на емисиите.

Член 35-б

Спроведување на Националната програма за редукција на емисиите

(1) Со цел за спроведување на Националната програма за редукција на емисиите за инсталациите кои поседуваат интегрирана еколошка дозвола издадена согласно со Законот за животната средина при утврдувањето на горните граници - плафони на емисии на одредени загадувачки супстанции за одредениот период како основа се земаат количините на емисии за реалното годишно работно време на инсталацијата, употребеното гориво и топлинскиот влез на инсталацијата, со пресметана средна вредност на количините за последните пет години на работа.

(2) Затворањето на една инсталација којашто била вклучена во Националната програма за редукција на емисиите не треба да значи зголемување на поединечните годишни количини на емисии на загадувачките супстанции утврдени за определениот период од другите инсталации опфатени со Програмата.

(3) Во Националната програма за редукција на емисиите се опфаќаат сите инсталации во Република Македонија кои поседуваат интегрирана еколошка дозвола издадена согласно со Законот за животната средина.

Член 35-в

Инвентари на емисиите

(1) Со цел да се утврдат количините на горните граници - плафони на емисиите на загадувачките супстанции за одреден период се врши инвентаризација на емисиите на територијата на Република Македонија.

(2) Инвентаризацијата на емисии на загадувачките супстанции на територијата на Република Македонија се врши преку:

1) пресметка на количините на емисии на загадувачките супстанции во воздухот во Република Македонија;

2) подготовка на извештај за инвентаризација на годишните емисии со проекциите на емисиите и

3) подготовка на извештај за спроведување на мерките за намалување на емисиите, со цел да се исполнат обврските кон Конвенцијата за далекусежно прекугранично пренесување на загадувачките супстанции во воздухот од 1979 година и нејзините протоколи (во натамошниот текст: ЛРТАП конвенцијата).

(3) Во извештајот за инвентаризација на годишните емисии наведени од ставот (2) точка 2 на овој член се утврдува и распределба на емисиите по - квадранти во Република Македонија, со цел да се утврди дали има значајни промени во просторната распределба на емисиите на национално ниво.

Член 35-г

(1) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина секоја година најдоцна до 31 декември, ги подготвува и ги објавува пресметките и извештаите од членот 35-в став (2) на овој закон.

(2) Пресметките и извештаите од членот 35-в став (2) на овој закон се доставуваат до Европската агенција за животна средина и до други релевантни меѓународни организации и до извршното тело на ЛРТАП конвенција.

(3) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина редовно разменува податоци за количините на емисиите на загадувачките супстанции со меѓународни организации, земјите потписнички на ЛРТАП конвенција, надлежните тела и организации на Европската унија.“

Член 7

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за квалитет на амбиентниот воздух.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR CILËSINË E AJRIT TË AMBIENTIT

Neni 1

Në Ligjin për cilësinë e ajrit të ambientit ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 67/2004 dhe 93/2007) në nenin 4, paragrafi (1), pas pikës 32 shtohen 11 pika të reja: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 dhe 43, si vijojnë:

"33) plane për cilësinë e ajrit, janë planet me të cilat përcaktohen masat për arritje të vlerave kufizuese dhe qëllimore;

34) kontribute nga burimet natyrore, janë emisionet e substancave ndotëse të ajrit, të cilat nuk janë shkaktuar në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga aktivitetet e njerëzve, duke i përfshirë edhe dukuritë natyrore, siç janë erupsionet vullkanike, aktivitetet sizmike, aktivitetet gjeotermike, zjarret pyjore, erërat e fuqishme, vërshimet e ujërave ose risuspendimi atmosferik ose bartja e grimcave natyrore nga rajonet e thata;

35) lokacione në prapavijë në mjedise urbane, janë vendet në mjedise të qytetit, ku nivelet për ekspozimin e popullatës së përgjithshme urbane janë reprezentative;

36) AOT 40, e paraqet shumën e dallimeve ndërmjet koncentrimëve të ozonit sipërfaqësor të matura çdo orë, më të mëdha se 80µg/m³ (=40 ppb) dhe 80µg/m³ gjatë orëve të ditës, të grumbulluara nga muaji maj deri në korrik çdo vit;

37) AOT 60, e paraqet shumën e dallimeve ndërmjet koncentrimëve të ozonit sipërfaqësor të matura çdo orë, më të mëdha se 120 μ g/m³ (=60 ppb) dhe 120 μ g/m³ të grumbulluara gjatë vitit;

38) njoftim për emisionet vjetore, është njoftimi për të gjitha emisionet e substancave ndotëse në rajonin e territorit të Republikës së Maqedonisë, i cili përgatitet dhe kryhet në nivel vjetor në formë dhe mënyrë sipas Konventës për ndotje tejkufitare të ajrit, në largësi të mëdha dhe protokolleve të saj dhe vendimeve dhe kaheve, të miratuara në trupin ekzekutiv të konventës;

39) njoftim për politikën dhe masat për zvogëlimin e emisioneve, është njoftimi për politikën dhe masat e Republikës së Maqedonisë, me të cilat kufizohen dhe/ose zvogëlohen emisionet e substancave ndotëse me vlerësime të dhëna kuantitative të ndikimit të politikës dhe masave, të paraqitura në sektorë të veçantë, si dhe të dhëna tjera për dorëzimin e Programit për bashkëpunim për ndjekjen dhe vlerësimin e bartjes me shtrirje të gjerë të substancave ndotëse të ajrit në Evropë (EMER) për çdo substancë ndotëse në veçanti;

40) inventar i emisioneve, është përmbledhja e të dhënave (të shprehura me kilotonë në vit) gjatë periudhës së caktuar kohore, sipas kërkesave të dhëna ose metodologjisë së dhënë me shpërndarje adekuate sektoriale, kohore dhe hapësinore, specifike për çdo substancë ndotëse në veçanti;

41) nivel kritik, është koncentrimi i substancave ndotëse në atmosferë mbi të cilin mund të paraqiten efekte të drejtpërdrejta të padëshirueshme te receptorët, siç janë njerëzit, bimët, ekosistemet ose materialet, sipas njohurive të deritanishme;

42) ngarkesë kritike, është vlerësimi kuantitativ i ekspozimit të një ose më shumë substancave ndotëse, të cilat nuk shkaktojnë efekte të padëshirueshme të konsiderueshme, për mjedise konkrete të ndjeshme dhe/ose sfera të mjedisit jetësor sipas njohurive të deritanishme dhe

43) kuadrat, është katrori me dimensione 150 km x 150 km, i cili paraqet rezolucion që shfrytëzohet kur paraqiten ngarkesat kritike të substancave ndotëse në hartën e Republikës së Maqedonisë, ose në nivel evropian, dhe gjithashtu kur bëhet monitorimi i emisioneve dhe shtresimeve të substancave ndotëse në ajër, sipas Programit për bashkëpunim për përcjelljen dhe vlerësimin e bartjes me shtrirje të gjerë, të substancave ndotëse në ajër në Evropë (EMER)."

Neni 2

Në nenin 19 paragrafi (1), pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "e kryen një herë në vit".

Neni 3

Në nenin 21 paragrafi (1) fjala "rrjete" zëvendësohet me fjalët: "vende matëse".

Në paragrafin (3) fjalët: "si dhe" shlyhen, pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "ose me zbatimin e teknikave për vlerësimin e qëllimeve".

Neni 4

Në nenin 22, pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:

"(5) Revidimi i listave nga paragrafi (4) i këtij neni, mund të bëhet edhe më herët në rast të ndryshimeve të konsiderueshme të aktiviteteve relevante, të cilat ndikojnë në koncentrimet e substancave të caktuara ndotëse, në ajrin e ambientit."

Neni 5

Në nenin 23 paragrafi (1) pika 3, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "dhe".

Pas pikës 3 shtohet pikë e re 4, si vijon:

"4) Programi nacional për reduktim gradual të sasive të emisioneve të substancave të caktuara ndotëse, në nivel të Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejshëm: Programi nacional për reduktim të emisioneve)."

Neni 6

Pas nenit 35, shtohen katër nene të reja: 35-a, 35-b, 35-v dhe 35-g, si vijojnë:

"Neni 35-a

Programi nacional për reduktim gradual të sasive të emisioneve të substancave të caktuara ndotëse

(1) Programi nacional për reduktim të emisioneve nga neni 23 paragrafi (1) pika 4 e këtij ligji, përpunohet me qëllim të zvogëlimit progresiv të emisioneve nacionale vjetore të substancave të caktuara ndotëse në ajrin e ambientit, për periudhën e caktuar dhe në të cilin përcaktohen masat për reduktimin e kufijve të sipërm-plafonëve të emisionit dhe projektet për reduktimin e sasive të substancave ndotëse në nivel vjetor në periudhën e caktuar.

(2) Në Programin nacional për reduktimin e emisioneve, përfshihen të dhënat për politikën e miratuara dhe të parapara dhe masat themelore dhe vlerësimi kuantitativ i efekteve të politikave dhe masave, për reduktim të emisionit të substancave ndotëse në ajër.

(3) Në Programin nacional për reduktimin e emisioneve, theksohen ndryshimet në emisionet nacionale të substancave ndotëse, të shfaqura në ajër në çdo kuadrat të Republikës së Maqedonisë për gjithë periudhën e caktuar.

(4) Krahas masave të përcaktuara nga paragrafi (2) i këtij neni, mund të ndërmerren edhe masa të përkohshme për:

1) reduktimin e aciditetit:

- në kuadrat e territorit të Republikës së Maqedonisë, ku janë tejkalkuar ngarkesat kritike, masat e përkohshme mund të parashikohen me qëllim që të zvogëlohen sasitë e emisioneve, për së paku 50% (në çdo kuadrat), në krahasim me kufijtë e sipërm-plafonët për emisionet për periudhën e caktuar dhe të respektohen kufijtë e sipërm nacionalë-plafonët për emision;

2) zvogëlimin e ekspozimit të njerëzve në koncentrimin e ozonit afër tokës:

- kur sasia e ozonit afër tokës, është mbi nivelin kritik për shëndetin e njeriut, përkatësisht mbi AOT60=0, masa të parakohshme mund të ndërmerren me qëllim që të zvogëlohet koncentrimi i ozonit afër tokës për dy të tretat, në të gjitha kuadrat e territorit të Republikës së Maqedonisë, në krahasim me kufijtë e sipërm të caktuar -plafonët për emisione për periudhën e caktuar, gjatë kësaj sasia e ozonit afër tokës të mos e tejkalojë kufirin prej 2,9 ppm.h në cilindo qoftë kuadrat të territorit të Republikës së Maqedonisë;

3) zvogëlimin e ekspozimit të koncentrimin të ozonit afër tokës të vegjetacionit:

- kur ekspozimi i kulturave bujqësore dhe vegjetacionit në sasinë e ozonit afër tokës është mbi nivelin kritik për të njëjtat, përkatësisht mbi AOT40=3 ppm.h, masa të përkohshme mund të ndërmerren me qëllim që të zvogëlohet koncentrimi i ozonit afër tokës, për dy të tretat në të gjitha kuadratet e territorit të Republikës së Maqedonisë, në krahasim me kufijtë e sipërm të caktuar-plafonët për emisionet për periudhën e caktuar, me ç'rast, sasia e ozonit afër tokës të mos e tejkalojë kufirin absolut prej 10 ppm.h, të shprehur si tejkallim i nivelit kritik prej 3 ppm.h, në cilindo qoftë kuadrat të territorit të Republikës së Maqedonisë dhe

4) zvogëlimin e eutrofikimit:

- masa të përkohshme mund të ndërmerren me qëllim që të zvogëlohet eutrofikimi i tokës deri në 30%, në krahasim me kufijtë e sipërm të caktuar-plafonët, për emisionet për periudhën e caktuar.

(5) Programi nacional për reduktimin e emisioneve mund të rivedohet kur kjo është e nevojshme, në periudhën kohore për të cilën është miratuar.

(6) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të ministrit i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e ambientit jetësor, e miraton Programin nacional për reduktim të emisioneve.

Neni 35-b

Realizimi i Programit nacional për reduktimin e emisioneve

(1) Me qëllim të realizimit të Programit nacional për reduktimin e emisioneve, për instalimet të cilat kanë leje të integruar ekologjike të dhënë në pajtim me Ligjin për mjedisin jetësor, gjatë përcaktimit të kufijve të sipërm-plafonëve për emisionet e substancave ndotëse të caktuara për periudhën e caktuar, si bazë merren sasinë e emisioneve për orarin real të punës vjetore të instalimit, lëndës djegëse të shfrytëzuar dhe hyrjes së nxehtësisë të instalimit, me vlerën e mesme të llogaritur të sasive, për pesë vitet e fundit të punës.

(2) Mbyllja e një instalimi i cili ka qenë i përfshirë në Programin nacional për reduktimin e emisioneve, nuk do të thotë zmadhim i sasive të veçanta vjetore të emisioneve të substancave ndotëse, të përcaktuara për periudhën e caktuar nga instalimet tjera të përfshira me Program.

(3) Në Programin nacional për reduktimin e emisioneve, përfshihen të gjitha instalimet në Republikën e Maqedonisë, të cilat kanë leje të integruar ekologjike, të dhënë në pajtim me Ligjin për mjedisin jetësor.

Neni 35-v

Inventarët e emisioneve

(1) Me qëllim që të përcaktohen sasinë e kufijve të sipërm-plafonëve të emisioneve të substancave ndotëse për periudhë të caktuar, bëhet inventarizimi i emisioneve në territorin e Republikës së Maqedonisë.

(2) Inventarizimi i emisioneve të substancave ndotëse në territorin e Republikës së Maqedonisë, bëhet nëpërmjet:

1) llogaritjes së sasive të emisioneve të substancave ndotëse në ajër, në Republikën e Maqedonisë;

2) hartimit të Raportit për inventarizimin e emisioneve vjetore me projeksionet e emisioneve dhe

3) hartimit të Raportit për zbatimin e masave për zvogëlimin e emisioneve, me qëllim që të përmbushen obligimet ndaj Konventës për bartjen tejkufitare me shtrirje të gjerë të substancave ndotëse në ajër, nga viti 1979 dhe protokollet e saj (në tekstin e mëtejme: konventa LRTAP).

(3) Në Raportin për inventarizimin e emisioneve vjetore të theksuara në paragrafin (2), pikën 2 të këtij neni, përcaktohet edhe shpërndarja e emisioneve në kuadrate në Republikën e Maqedonisë, me qëllim që të konstatohet nëse ka ndryshime të konsiderueshme në shpërndarjen hapësinore të emisioneve në nivel nacional.

Neni 35-g

(1) Organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor, çdo vit më së voni deri më 31 dhjetor, i përgatit dhe publikon llogaritë dhe raportet nga neni 35-v paragrafi (2) të këtij ligji.

(2) Llogaritë dhe raportet nga neni 35-v, paragrafi (2) të këtij ligji, dorëzohen në Agjencinë Evropiane për Mjedisin Jetësor dhe organizatat tjera relevante ndërkombëtare dhe trupin ekzekutiv të konventës LRTAP.

(3) Organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor, rregullisht këmben informata për sasinë e emisioneve të substancave ndotëse me organizatat ndërkombëtare, vendet nënshkruese të konventës LRTAP, trupat kompetente dhe organizatat e Unionit Evropian."

Neni 7

Autorizohet Komisioni Juridik-Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për cilësinë e ajrit të ambientit.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

616.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за државните службеници,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 март 2010 година.

Бр. 07-1208/1
12 март 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ
СЛУЖБЕНИЦИ**

Член 1

Во Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 06/2009 и 114/2009), во членот 3-а зборовите: „Агенцијата за катастар на недвижности и“ се бришат.

Член 2

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за државните службеници.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 22 март 2010 година.

**L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR NËPUNËS
SHTETËRORË**

Neni 1

Në Ligjin për nëpunës shtetërorë („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 06/2009 dhe 114/2009), në nenin 3-a fjalët: „Agjencia për Kadastër të Patundshmërive dhe“ shlyhen.

Neni 2

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për nëpunës shtetërorë.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“, ndërsa do të fillojë të zbatohet nga 22 marsi 2010.

617.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОПСТВЕНОСТ И
ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за сопственост и други стварни права, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 март 2010 година.

Бр. 07-1209/1
12 март 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОП-
СТВЕНОСТ И ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА**

Член 1

Во Законот за сопственост и други стварни права („Службен весник на Република Македонија“ број 18/2001, 92/2008 и 139/2009), во членот 244 став 1 по зборовите: "Странски физички" се додаваат зборовите: "и правни".

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

**L I G J
PËR PLOTESIMIN E LIGJIT PËR PRONESI DHE
TË DREJTA TJERA REALE**

Neni 1

Në Ligjin për pronesi dhe të drejta tjera reale („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“, numer 18/2001, 92/2008 dhe 139/2009), në nenin 244 paragrafi 1, pas fjaleve: "fizike të huaj" shtohen fjalët: "dhe juridike".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
618.**

Врз основа на член 30, став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.156/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.03.2010 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА СОГЛАСНО ОДЛУ-
КАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗА-
ЦИОНИ СИСТЕМИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА ЗА 2009 ГОДИНА ОД СРЕДСТВАТА УТВРДЕНИ
ВО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
2010 ГОДИНА**

1. Од средствата во Буџетот на Република Македонија за 2010 година, утврдени во Раздел 130.01-Министерство за транспорт и врски, Потпрограма 30-Урбанизам и градежништво, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС, во висина од 87.000.000,00 денари, согласно Одлуката за распределба на средства за изградба на водоснабдителни и канализациони системи во Република Македонија за 2009 година да се исплатат 29.404.394,00 денари и тоа на:

ОПШТИНА БИТОЛА		
-	За изградба на атмосферска канализација во населба БЛР 4 во Битола	2.500.000,00
ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ		
-	За реконструкција на водоснабдителен систем за водоснабдување на населено место Добридол	1.069.048,00
ОПШТИНА ДЕБАРЦА		
-	За изградба на резервоар за водоснабдување на населено место Горенци	2.200.000,00
ОПШТИНА ЖЕЛИНО		
-	За изградба на фекална канализација во населено место Желино	2.233.539,00
ОПШТИНА ЗРНОВЦИ		
-	За изградба на фекална канализација во населено место Видовиште	2.000.000,00
ОПШТИНА КРАТОВО		
-	За изградба на колекторски систем за речното корито на река Кратовска во Кратово	3.000.000,00
ОПШТИНА КРУШЕВО		
-	За изградба на водоводна мрежа за водоснабдување на населено место Норово	2.200.587,00
ОПШТИНА ЛИПКОВО		
-	За изградба на фекална канализација во населено место Слупчане	2.999.995,00
ОПШТИНА ПРИЛЕП		
-	За изградба на атмосферска и фекална канализација по дел од ул. „Александар Македонски“ и делница за атмосферска канализација по ул. „Цар Самоил“ („Иво Лола Рибар“) во Прилеп	2.245.936,00
ОПШТИНА СТРУГА		
-	За изградба на секундарен колектор од населено место Велешта до пречистителна станица „Враниште“	2.500.000,00
ОПШТИНА ТЕАРЦЕ		
-	За изградба на фекална канализација во населените места Теарце, Пршовце, Глоги и Доброште	1.588.730,00
ОПШТИНА ШТИП		
-	За изградба на фекална канализација во населено место Чардаклија	2.200.000,00
ОПШТИНА БУТЕЛ		
-	За изградба на водоводна мрежа за водоснабдување на населено место Љуботен	2.666.559,00
	ВКУПНО:	29.404.394,00

2. Остатокот од средствата утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2010 година, Раздел 130.01-Министерство за транспорт и врски, Потпрограма 30-Урбанизам и градежништво, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС, во висина од 57.595.606,00 денари, ќе се распределат по претходно донесена Програма за капитални инвестиции во комунална инфраструктура во 2010 година од страна на министерот за транспорт и врски.

3. Средствата од точка 1 и точка 2 на оваа одлука се користат како учество на Република Македонија за изградба на водоснабдителни и канализациони системи за населените места во општините, без обврска за враќање.

4. Исплатата на средствата од точка 1 на оваа одлука ја врши Министерството за транспорт и врски, по претходно доставени барања со комплетна и заверена документација за наменско користење на средствата од страна на единиците на локалната самоуправа во 2009 година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1329/1
2 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

619.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и чл.44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 11.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН СУД БЕРОВО

1. За претседател на Основен суд Берово е избрана: Голубинка Козовска, судија на Основен суд Берово.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-481/1
11 март 2010 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

620.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и чл.44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 11.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН СУД ГЕВГЕЛИЈА

1. За претседател на Основен суд Гевгелија е избран:

Драги Дилберов, судија на Основен суд Гевгелија .

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-482/1
11 март 2010 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

621.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и чл.44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 11.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД КАВАДАРЦИ

1. За претседател на Основен суд Кавадарци е избран:

Зоран Јосифовски, судија на Основен суд Кавадарци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-483/1
11 март 2010 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

622.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и чл.44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 11.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД КИЧЕВО

1. За претседател на Основен суд Кичево е избран:

Баки Алили, судија на Основен суд Кичево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-484/1
11 март 2010 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

623.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и чл.44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 11.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД КРИВА ПАЛАНКА

1. За претседател на Основен суд Крива Паланка е избрана:

Лоза Илиевска, судија на Основен суд Крива Паланка.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-485/1
11 март 2010 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

624.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и чл.44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 11.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД НЕГОТИНО

1. За претседател на Основен суд Неготино е избран:

Ацо Ангелковски, судија на Основен суд Неготино.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-486/1
11 март 2010 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

625.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и чл.44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 11.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД ПРИЛЕП

1. За претседател на Основен суд Прилеп е избран: Јане Тренчевски, судија на Основен суд Прилеп.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-487/1
11 март 2010 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

626.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и чл.44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 11.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД СКОПЈЕ 2 СКОПЈЕ

1. За претседател на Основен суд Скопје 2 Скопје е избран:

Бекир Шаини, судија на Основен суд Скопје 2 Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-488/1
11 март 2010 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА

627.

Врз основа на член 9 став (1) и член 12 став (1) од Законот за државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/03, 70/06 и 55/07), и член 6 од Уредбата за начинот и постапката за поднесување на извештај до Комисијата и за оценување на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/03) Комисијата за заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на 26.02.2010 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

Се одобрува државната помош која ќе се доделува согласно Програмата за подобрување на конкурентноста на македонските производи и услуги во 2010 година (во понатамошен текст: Програма за конкурентност) од страна на Министерството за економија за 2010 година. Со Програмата за конкурентност ќе се поддржуваат активности кои се во функција на подобрување на македонските производи и услуги во 2010 година во вкупен износ од 5.196.000.00 денари, и тоа:

- Средства наменети за реализација на сертификација на системи на квалитет (ISO, HACCP, SA 8000) од кои средства на деловните субјекти им се надоместува 50% од докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект;

- Средства наменети за деловните субјекти кои пристапиле кон изработка на идејно решение за индустриски дизајн на производ пуштен во промет во последните три години, Министерството за економија надоместува 50% од докажаните трошоци за деловните субјекти, но не повеќе од 30.000,00 денари поединечно за секој барател;

- Средства наменети за организирање и учество на работилници и тркалезни маси во Република Македонија, во вкупен износ од 400.000,00 денари;

- Средства наменети за презентирање на одделни индустриски гранки на заеднички национален штанд на меѓународни манифестации во странство во вкупен износ од 2.936.000,00 денари.

Заради изработка на регистар на фирми кои имаат добиено *de minimis* помош, Комисијата за заштита на конкуренцијата бара од Министерството за економија, да достави известување до Комисијата со називи, даночни броеви и точниот износ кој го има добиено поединечно секој деловен субјект по основа на горенаведената Програма.

Бр. 10-65/2
26 февруари 2010 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

ИЗДАНИЈА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

Р.бр	Изданија	Цена денари	Р.бр	Изданија	Цена денари
1	МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО ПОЛИТИКАТА НА ГЕРМАНИЈА НА БАЛКАНОТ (1919-1933) Погледите на Германија за македонското прашање и изгледите за негово решавање како најголем проблем на Балканот во двесеттите години од XX век м-р Митко Јованов	500,00	23	ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (редакциска збирка), 2007	150,00
2	СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕГУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА - студентски проект -	800,00	24	ЗАКОН ЗА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ (издание 2007)	120,00
3	МЕГУНАРОДНИ ЧОВЕКОВИ ПРАВА - Д-р Звонимир Јанкуловски	1000,00	25	ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ Станка Трајкова и Олигица Костова (со коментар и прилози), 2006	700,00
4	КРИВИЧЕН ЗАКОНИК Акад. Владо Камбовски	800,00	26	ИЗБОРЕН ЗАКОНИК (редакциски пречистен текст), 2008	200,00
5	КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА - проф. д-р Бранислав Симоновиќ - проф. д-р Методија Ангелески - доц. д-р Душко Стојановски	1000,00	27	ЗАКОН ЗА СТЕЧАЈ Д-р Кирил Чавдар (со објаснувања, судска практика и Предметен регистар), 2006	600,00
6	ЗАКОН ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА (редакциски пречистен текст), 2008	450,00	28	ЗБИРКИ НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, 2004. а) I книга – (Законите за: локалната самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирање на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст)	280,00
7	ЗАКОН ЗА ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА (издание 2008)	350,00	б) II книга – (Законите за: комуналните такси; даноците на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење на занаетска дејност)	210,00	
8	ЗАКОН ЗА ВОНПАРНИЧНА ПОСТАПКА, 2008	200,00	в) III книга – (Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјалната заштита – редакциски пречистени текстови)	245,00	
9	ЛЕКСИКОН НА ПОИМИ ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, 2009	400,00	г) IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за заштита на природата; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух)	245,00	
10	ЗАКОН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	д) КОМПЛЕТ ОД ЧЕТИРИТЕ КНИГИ - ЗБИРКИ НА ЗАКОНИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, 2004	840,00	
11	ЗАКОН ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ (издание 2008)	200,00	29	ЗБИРКА НА МЕГУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КРИВИЧНОТО ПРАВО, 2000	80,00
12	ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	30	ЗАКОН ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА Д-р Стефан Георгиевски, 2000 (со коментар, објаснувања и обрасци)	160,00
13	ЗАКОН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ (со подзаконски акти) (редакциска збирка), 2007	200,00	31	ЗАКОН ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, 2008	200,00
14	ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА (редакциска збирка), 2007	400,00	32	ЗАКОН ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ, 2008	150,00
15	ЗАКОН ЗА НОТАРИАТОТ (издание 2007)	250,00	33	ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА, 2008	120,00
16	ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ (издание 2007)	300,00	34	ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИ И ДРУГИ ВИДОВИ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО, 2008	150,00
17	ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД БУЧАВА ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА (издание 2007)	100,00	35	ЗАКОН ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ, 2008	150,00
18	ЗАКОН ЗА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО (издание 2007)	50,00	36	ЗАКОН ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, 2008	200,00
19	ЗАКОН ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ (издание 2007)	80,00	37	ЗАКОН ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА, 2008	100,00
20	ЗАКОН ЗА СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА (издание 2007)	150,00	38	ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ, 2008	300,00
21	ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО (редакциска збирка), 2007	500,00	39	ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА СУДОВИТЕ (Законите за: судовите; судскиот буџет; Судскиот совет; платите на судиите; судска служба), 2008	400,00
22	ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВО ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ (редакциска збирка), 2007	400,00	40	ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА, 2009	200,00
			41	ЗАКОН ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТНОСТ, 2009	150,00
			42	ЗАКОН ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА, 2009	150,00
			43	ЗАКОН ЗА СЕМЕЈСТВОТО, 2009	250,00
			44	ЗАКОН ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, 2009	200,00

П О Р А Ч К А Б Р. 35

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 30000000188798 и порачката ги испраќае по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-551-24-01.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2009 година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 30000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010035